



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	25 декември 2020 година Службен гласник број 16 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

1. Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-3159/1
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски



Општина Прилеп
Локална самоуправа

Municipality of Prilep
Local government

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ОПШТИНА ПРИЛЕП

Предлагач: Градоначалник на ЕЛС Прилеп
Илија Јованоски

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
при ЕЛС-Општина Прилеп

Б У Ц Е Т

НА

Општина ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Прилеп, декември 2020 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" број 5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15, 209/2018 и 244/2019 година), Советот на Општина Прилеп на -- седница, одржана на 25 декември 2020 година, донесе

Б У Џ Е Т на Општина Прилеп за 2021 година

І. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година се состои од:

<u>І. Вкупни приходи</u>	<u>1.387.266.000,00 денари</u>
- Даночни приходи	228.091.000,00 денари
- Неданочни приходи	84.110.000,00 денари
- Капитални приходи	169.500.000,00 денари
- Приходи од дотации	745.611.000,00 денари
- Трансфери	122.189.000,00 денари
- Приходи од донации	37.765.000,00 денари
<u>ІІ. Вкупни расходи</u>	<u>1.403.216.000 ,00 денари</u>
- утврдени намени	1.400.716.000,00 денари
- резерви	2.500.000,00 денари
<u>ІІІ. Дефицит</u>	<u>-15.950.000 ,00 денари</u>
<u>ІV. Финансирање</u>	<u>15.950.000,00 денари</u>
Прилив	25.100.000,00 денари
Кредити	
Депозит	25.100.000,00 денари
Одлив	- 9.150.000,00 денари
Отплата на главница	- 9.150.000,00 денари

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2021					
			Буџет	Приходи од самофинанс. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	Вкупни приходи
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	226.385.000	228.091.000	0	0	0	0	228.091.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	14.287.000	16.366.000	0	0	0	0	16.366.000
711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од буџетот на рп, единиците на локалната самоуправа и градот скопје и фондовите основиачи со закон	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на буџетот	8.500.000	8.950.000	0	0	0	0	8.950.000
711113	Данок на пензии	0	250.000	0	0	0	0	250.000
711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	387.000	2.066.000	0	0	0	0	2.066.000
711139	Данок на доход на Приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	1.800.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
713	Даноци на имот	74.406.000	75.907.000	0	0	0	0	75.907.000
713111	Данок на имот од физички лица	30.400.000	31.307.000	0	0	0	0	31.307.000
713113	Данок на имот од правни лица	9.500.000	9.650.000	0	0	0	0	9.650.000
713211	Данок на наследство и подарок	2.500.000	2.950.000	0	0	0	0	2.950.000
713311	Данок на промет на недвижности	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000
717	Даноци на специфични услуги	125.300.000	121.929.000	0	0	0	0	121.929.000
717111	Комунална Такса за привремен престој	800.000	600.000	0	0	0	0	600.000
717112	Комунална Такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	13.500.000	13.629.000	0	0	0	0	13.629.000
717115	Комунална Такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
717116	Комунална Такса за користење и одржување на јавно осветление	57.000.000	57.000.000	0	0	0	0	57.000.000
717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	8.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
717132	Комунална Такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
717133	Комунална Такса за користење музика во јавните локации	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
717135	Комунална Такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
717136	Комунална Такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	35.000.000	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000

1

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2021					
			Буџет	Приходи од самофинанс. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	Вкупни приходи
717138	Надоместоци од Комунална дејност	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
717140	Камата за ненавременно плаќање на комунални Такси кои се приход на елс	600.000	300.000	0	0	0	0	300.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	12.398.000	13.889.000	0	0	0	0	13.889.000
718117	Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаро, диско клуб и диско клуб на отворен простор	92.000	92.000	0	0	0	0	92.000
718127	Надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите со 5-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот скопје	600.000	540.000	0	0	0	0	540.000
718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно градот скопје	136.000	100.000	0	0	0	0	100.000
718140	Надомест за одржување на јавна чистота	11.570.000	13.157.000	0	0	0	0	13.157.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	83.324.000	7.820.000	76.290.000	0	0	0	84.110.000
722	Глоби, судски и административни такси	3.620.000	3.620.000	0	0	0	0	3.620.000
722147	Глоби за платен сообраќајно надлежност на елс	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
722315	Административни Такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
723	Такси и надоместоци	74.944.000	1.000.000	75.070.000	0	0	0	76.070.000
723011	Такси за диплома и сертификат	676.000	0	676.000	0	0	0	676.000
723012	Такси за запишување	2.126.000	0	2.126.000	0	0	0	2.126.000
723013	Такси за испити	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0	1.645.000
723019	Други образовни Такси	1.358.000	0	1.001.000	0	0	0	1.001.000
723111	целодневна и претшколска грижа	37.250.000	0	37.250.000	0	0	0	37.250.000
723112	Средства за екскурзии	2.422.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
723116	Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции	3.280.000	0	3.637.000	0	0	0	3.637.000
723119	Други помошни активности во образованието	5.963.000	0	5.961.000	0	0	0	5.961.000
723219	Приходи од продажба на производи и стоки	3.285.000	0	3.585.000	0	0	0	3.585.000
723411	Членарини во институции во областа на културата	650.000	0	0	0	0	0	0
723719	Други Услуги од сместување	13.100.000	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
723911	Закупнина од објекти	2.189.000	0	2.189.000	0	0	0	2.189.000
723914	Приходи од закупнина на општински имот	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
724	Други владини услуги	200.000	0	0	0	0	0	0
724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	200.000	0	0	0	0	0	0
725	Други неданочни приходи	4.580.000	3.200.000	1.220.000	0	0	0	4.420.000
725910	Други средства за солидарност	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000

2

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни приходи
			Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
	725922 Приходи од осигурување на имот	150.000	100.000	50.000	0	0	0	150.000
	725939 Останати неданочни Приходи	1.790.000	600.000	1.050.000	0	0	0	1.650.000
	725943 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каска) и осигурување од одговорност од употреба на моторните	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	119.600.000	169.500.000	0	0	0	0	169.500.000
731	Продажба на капитални средства	25.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
	731117 Приходи од продажба на општински имот	25.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	94.600.000	109.500.000	0	0	0	0	109.500.000
	733111 Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на република македонија	27.600.000	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000
	733115 Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата	11.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	733118 Надомест за детални геолошки истражувања	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	733119 Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	733120 Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на експлоатирана минерална сировина)	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000
	733144 Надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти	6.000.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	1.107.834.000	142.189.000	5.100.000	745.611.000	37.765.000	0	930.665.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	1.062.204.000	142.189.000	5.100.000	745.611.000	0	0	892.900.000
	741111 Тековни трансфери од други нивоа на власт	18.484.000	18.484.000	0	0	0	0	18.484.000
	741113 Трансфери од буџетите на фондските	9.005.000	9.005.000	0	0	0	0	9.005.000
	741114 Пренесен вишок на Приходи од претходната година	176.414.000	20.000.000	5.100.000	0	0	0	25.100.000
	741115 Дотации на општината, од Приходи од дот.	93.211.000	88.700.000	0	0	0	0	88.700.000
	741119 Наменска дотација на општината за активности од пожарничарство	20.636.000	0	0	20.636.000	0	0	20.636.000
	741120 Блок дотации на општината по одделни намени	723.842.000	0	0	724.975.000	0	0	724.975.000
	741211 Капитални трансфери од други нивоа на власт	20.612.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
742	Донации од странство	43.542.000	0	0	0	35.927.000	0	35.927.000
	742111 Приходи од обединетите нации	405.000	0	0	0	0	0	0
	742114 Приходи од европската унија	4.057.000	0	0	0	0	0	0
	742119 Други општи и тековни донации	39.080.000	0	0	0	35.927.000	0	35.927.000
744	Тековни донации	2.088.000	0	0	0	1.838.000	0	1.838.000
	744111 Донации од приватни компании	250.000	0	0	0	0	0	0
	744211 Донации од физички лица	1.820.000	0	0	0	1.820.000	0	1.820.000

3

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
			Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	Вкупни приходи
744311	Други тековни донации	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000

4

Член 3

Приходите во износ од 1.412.366.000,00 денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите на Буџетот на Општината за 2021 година и се распределени по посебни намени во посебниот дел

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	20.364.000	15.580.000	0	0	0	0	15.580.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.500.000	7.150.000	0	0	0	0	7.150.000
401	Основни плати	700.000	750.000	0	0	0	0	750.000
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	700.000	750.000	0	0	0	0	750.000
404	Надоместоци	5.800.000	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
404150	Други надоместоци	5.800.000	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
421320	Телефон и телефакс	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
426	Други тековни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
426210	Расходи за репрезентација	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.084.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	7.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	7.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
463	Трансфери до невладини организации	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
464	Разни трансфери	584.000	500.000	0	0	0	0	500.000
464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
464310	Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
464990	Други трансфери	84.000	0	0	0	0	0	0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.880.000	1.030.000	0	0	0	0	1.030.000
471	Социјални надоместоци	1.880.000	1.030.000	0	0	0	0	1.030.000
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.850.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
471230	Помош за новорожденчине	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
463	Трансфери до невладини организации	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
463170	Трансфери до политички партии	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
464	Разни трансфери	0	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
464990	Други трансфери	0	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	3.352.000	3.552.000	0	0	0	0	3.552.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.392.000	1.392.000	0	0	0	0	1.392.000
401	Основни плати	990.000	990.000	0	0	0	0	990.000
401110	Основни плати - функционери	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
401310	Персонален данок на доход од плата	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
402	Придонеси за социјално осигурување	402.000	402.000	0	0	0	0	402.000
402110	Основни придонеси за ПИО	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000
402210	Основни придонеси за здравство	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000
402220	Основни придонеси за професионално заболување	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	21.000	21.000	0	0	0	0	21.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000
420	Патни и дневни расходи	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
420130	Патување во земјата - сместување	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420220	Патување во странство - патни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420230	Патување во странство - сместување	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
421320	Телефон и телефакс	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
426	Други тековни расходи	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426210	Расходи за репрезентација	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	600.000	800.000	0	0	0	0	800.000
464	Разни трансфери	600.000	800.000	0	0	0	0	800.000
464940	Трансфери при пензионирање	600.000	800.000	0	0	0	0	800.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	117.477.000	119.650.000	0	0	2.465.000	0	122.115.000

2

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	49.574.000	61.884.000	0	0	0	0	61.884.000
401	Основни плати	36.037.000	44.900.000	0	0	0	0	44.900.000
401120	Основни плати - државни службеници	29.737.000	35.311.000	0	0	0	0	35.311.000
401130	Основни плати - други вработени	2.000.000	4.678.000	0	0	0	0	4.678.000
401310	Персонален данок на доход од плата	2.800.000	3.411.000	0	0	0	0	3.411.000
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
402	Придонеси за социјално осигурување	13.537.000	16.984.000	0	0	0	0	16.984.000
402110	Основни придонеси за ПИО	8.737.000	11.045.000	0	0	0	0	11.045.000
402210	Основни придонеси за здравство	3.800.000	4.734.000	0	0	0	0	4.734.000
402220	Основни придонеси за професионално заболување	330.000	389.000	0	0	0	0	389.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	670.000	816.000	0	0	0	0	816.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	56.217.000	45.316.000	0	0	2.465.000	0	48.381.000
420	Патни и дневни расходи	210.000	160.000	0	0	0	0	160.000
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	100.000	0	0	0	0	0	0
420120	Патување во земјата - патни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
420130	Патување во земјата - сместување	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	70.000	120.000	0	0	0	0	120.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.402.000	9.220.000	0	0	0	0	9.220.000
421110	Електрична енергија	5.150.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
421120	Водовод и канализација	1.000.000	920.000	0	0	0	0	920.000
421130	Губретарина	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
421240	Течни горива	1.200.000	800.000	0	0	0	0	800.000
421310	Пошта	1.000.000	800.000	0	0	0	0	800.000
421320	Телефон и телефакс	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.150.000	800.000	0	0	0	0	800.000
421420	Регистрација на моторни возила	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421430	Транспорт на стоки	302.000	200.000	0	0	0	0	200.000
421440	Транспорт на луѓе	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423	Материјали и ситен инвентар	7.116.000	6.646.000	0	0	166.000	0	6.812.000
423110	Канцелариски материјали	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000

3

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	423120 Слосовнија, весници и други изданија за користење од страна на граѓаните	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	423210 Материјали за АОП	350.000	348.000	0	0	0	0	348.000
	423310 Униформи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	423320 Обука	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци	1.886.000	1.500.000	0	0	86.000	0	1.586.000
	423710 Средства за одржување на хигиена	880.000	800.000	0	0	80.000	0	880.000
	423720 Материјали за разни поправки	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	423990 Други материјали	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
424	Поправки и тековно одржување	3.150.000	2.150.000	0	0	0	0	2.150.000
	424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	424210 Одржување на згради	1.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	424410 Поправки и одржување на мебел	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
425	Договорни услуги	8.099.000	5.000.000	0	0	2.299.000	0	7.299.000
	425240 Осигурување за повреда и инвалидитет	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	425250 Осигурување на недвижности и права	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	425260 Осигурување на моторни возила	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	425310 Правни услуги	500.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	425320 Судски вештачења	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425360 Плаќање на судски такси	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425620 Услуги за копирање, печатење и издавање	2.850.000	1.500.000	0	0	750.000	0	2.250.000
	425670 Консултантски услуги	1.374.000	350.000	0	0	1.024.000	0	1.374.000
	425990 Други договорни услуги	3.225.000	2.500.000	0	0	525.000	0	3.025.000
426	Други тековни расходи	2.840.000	2.740.000	0	0	0	0	2.740.000
	426110 Членарини во меѓународни организации	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	426120 Членарини во домашни организации	620.000	620.000	0	0	0	0	620.000
	426210 Расходи за репрезентација	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
	426310 Семинари и конференции	150.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	426410 Обукување на огласи	750.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	426990 Други оперативни расходи	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
427	Прирамени вработувања	23.400.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
	427110 Прирамени вработувања	23.400.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	36.000	200.000	0	0	0	0	200.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	36.000	200.000	0	0	0	0	200.000
452410	Камата на кредити	36.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
464	Разни трансфери	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
464990	Други трансфери	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000
491190	Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000
ЕА0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	11.884.000	2.000.000	0	0	7.884.000	0	9.884.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.884.000	2.000.000	0	0	7.884.000	0	9.884.000
480	Купување на опрема и машини	64.000	0	0	0	64.000	0	64.000
480190	Купување на друга опрема	64.000	0	0	0	64.000	0	64.000
481	Градежни објекти	5.820.000	2.000.000	0	0	1.820.000	0	3.820.000
481110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на станбени објекти	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	1.820.000	0	0	0	1.820.000	0	1.820.000
486	Купување на возила	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
486190	Купување на други моторни возила	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	26.766.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	26.766.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
425	Договорни услуги	26.766.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	26.766.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
ГА0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	4.000.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	4.000.000	0	0	0	0	0	0
482620	Изградба на други објекти	4.000.000	0	0	0	0	0	0
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8.450.000	8.550.000	0	0	0	0	8.550.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.980.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
425	Договорни услуги	1.980.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
425670	Консултантски услуги	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
425990	Други договорни услуги	1.530.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000

5

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.470.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
464	Разни трансфери	6.470.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
464990	Други трансфери	6.470.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
GD0	ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	2.427.000	2.427.000	0	0	0	0	2.427.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.427.000	2.427.000	0	0	0	0	2.427.000
482	Други градежни објекти	2.427.000	2.427.000	0	0	0	0	2.427.000
482610	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетика	2.427.000	2.427.000	0	0	0	0	2.427.000
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424390	Одржување на други градби	800.000	700.000	0	0	0	0	700.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	400.000	300.000	0	0	0	0	300.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	25.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	16.500.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
421110	Електрична енергија	16.500.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
423	Материјали и ситен инвентар	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
423990	Други материјали	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
424	Поправки и тековно одржување	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	11.570.000	11.804.000	0	0	0	0	11.804.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.570.000	11.804.000	0	0	0	0	11.804.000
424	Поправки и тековно одржување	11.570.000	11.804.000	0	0	0	0	11.804.000
424590	Одржување на други зелени површини	11.570.000	11.804.000	0	0	0	0	11.804.000
J50	ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ	11.900.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	900.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	900.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
421440	Транспорт на луѓе	900.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000

6

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	11.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	11.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИ	21.500.000	20.500.000	0	0	0	0	20.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	21.500.000	20.500.000	0	0	0	0	20.500.000
424	Поправки и тековно одржување	21.000.000	19.500.000	0	0	0	0	19.500.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	13.739.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
424390	Одржување на други граѓини	7.261.000	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
425	Договорни услуги	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	48.500.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	48.500.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	48.500.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	48.500.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	10.400.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.400.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
424	Поправки и тековно одржување	9.400.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	2.400.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
424390	Одржување на други граѓини	7.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
425	Договорни услуги	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425940	Рушење на објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
J40	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	5.300.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.300.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
482	Други градежни објекти	5.300.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
482810	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката	300.000	500.000	0	0	0	0	500.000
482820	Изградба на капацитети во енергетиката	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482830	Реконструкција на капацитети во енергетиката	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
J90	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	159.131.000	93.500.000	0	0	513.000	0	94.013.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	159.131.000	93.500.000	0	0	513.000	0	94.013.000
482	Други градежни објекти	154.131.000	86.500.000	0	0	513.000	0	87.013.000
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автог	500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000

7

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	54.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	96.631.000	41.000.000	0	0	513.000	0	41.513.000
482940	Надзор над изградбата	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
485420	Надомест за одземен имот	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
JDA	Реконструкција на Бул. "Гоце Делчев"-дел и улица "Прилепски бранител	36.600.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	36.600.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	36.600.000	0	0	0	0	0	0
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	36.600.000	0	0	0	0	0	0
JDB	Реконструкција на Стара Чаршија	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
482	Други градежни објекти	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
JGO	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	1.600.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.600.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
482	Други градежни објекти	1.600.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	1.600.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
JIO	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТ	10.220.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.220.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482	Други градежни објекти	10.220.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици	1.220.000	0	0	0	0	0	0
482920	Изградба на други објекти	9.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
JKO	ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	1.800.000	1.239.000	0	0	0	0	1.239.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.800.000	1.239.000	0	0	0	0	1.239.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	1.800.000	1.239.000	0	0	0	0	1.239.000
489190	Капитални субвенции за други јавни нефинансиски претпријатија	1.800.000	1.239.000	0	0	0	0	1.239.000
JNO	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	2.791.000	1.551.000	0	0	0	0	1.551.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.791.000	1.551.000	0	0	0	0	1.551.000
480	Купување на опрема и машини	2.050.000	810.000	0	0	0	0	810.000

8

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	480190 Купување на друга опрема	2.050.000	810.000	0	0	0	0	810.000
482	Други градежни објекти	741.000	741.000	0	0	0	0	741.000
	482920 Изградба на други објекти	741.000	741.000	0	0	0	0	741.000
JPO	ЈАВЕН ПРЕВОЗ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	489190 Капитални субвенции за други јавни нефинансиски претпријатија	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	12.216.000	0	0	11.348.000	0	0	11.348.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	8.538.000	0	0	8.538.000	0	0	8.538.000
401	Основни плати	6.108.000	0	0	6.108.000	0	0	6.108.000
	401130 Основни плати - други вработени	5.690.000	0	0	5.690.000	0	0	5.690.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	418.000	0	0	418.000	0	0	418.000
402	Придонеси за социјално осигурување	2.430.000	0	0	2.430.000	0	0	2.430.000
	402110 Основни придонеси за ПИО	1.770.000	0	0	1.770.000	0	0	1.770.000
	402210 Основни придонеси за здравство	475.000	0	0	475.000	0	0	475.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување	55.000	0	0	55.000	0	0	55.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.508.000	0	0	2.810.000	0	0	2.810.000
420	Патни и дневни расходи	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	960.000	0	0	1.520.000	0	0	1.520.000
	421110 Електрична енергија	800.000	0	0	480.000	0	0	480.000
	421120 Водовод и канализација	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	421130 Губретарина	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000
	421310 Пошта	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000
	421320 Телефон и телефакс	80.000	0	0	800.000	0	0	800.000
	421390 Други трошоци за комуникација	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	421410 Гориво и масла (моторни возила)	60.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	421440 Транспорт на луѓе	140.000	0	0	140.000	0	0	140.000
423	Материјали и ситен инвентар	520.000	0	0	400.000	0	0	400.000
	423110 Канцелариски материјали	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000
	423120 Списание, весници и други издавнија за користење од страна на вработ	365.000	0	0	285.000	0	0	285.000

9

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	423710 Средства за одржување на хигиена	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000
	423990 Други материјали	80.000	0	0	40.000	0	0	40.000
424	Поправки и тековно одржување	1.191.000	0	0	375.000	0	0	375.000
	424210 Одржување на згради	420.000	0	0	175.000	0	0	175.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема	771.000	0	0	200.000	0	0	200.000
425	Договорни услуги	525.000	0	0	295.000	0	0	295.000
	425220 Банкарска промишлост	10.000	0	0	0	0	0	0
	425250 Осигурување на недвижности и права	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	425290 Други финансиски услуги	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	180.000	0	0	150.000	0	0	150.000
	425990 Други договорни услуги	290.000	0	0	100.000	0	0	100.000
426	Други тековни расходи	262.000	0	0	170.000	0	0	170.000
	426120 Членарини во домашни организации	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	426210 Расходи за репрезентација	80.000	0	0	60.000	0	0	60.000
	426310 Семинари и конференции	60.000	0	0	50.000	0	0	50.000
	426990 Други оперативни расходи	112.000	0	0	50.000	0	0	50.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	170.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	170.000	0	0	0	0	0	0
	464940 Трансфери при пензионирање	170.000	0	0	0	0	0	0
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	4.250.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.150.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	421440 Транспорт на луѓе	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	423910 Други материјали за специјална намена	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	423990 Други материјали	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425	Договорни услуги	1.200.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	425190 Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	425990 Други договорни услуги	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426	Други тековни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	426990 Други оперативни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
464	Разни трансфери	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

10

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограми Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	464990 Други трансфери	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	6.000.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
463	Трансфери до невладини организации	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
463120	Трансфери до спортски клубови	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
464	Разни трансфери	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
L40	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	18.532.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	18.532.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
482	Други градежни објекти	18.532.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
482930	Реконструкција на други објекти	18.532.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
L4A	Изградба на базен во населба Точила	0	46.700.000	0	0	0	0	46.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	46.700.000	0	0	0	0	46.700.000
482	Други градежни објекти	0	46.700.000	0	0	0	0	46.700.000
482920	Изградба на други објекти	0	46.700.000	0	0	0	0	46.700.000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	430.042.000	0	9.473.000	392.017.000	6.281.000	0	407.771.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	312.064.000	0	0	312.200.000	0	0	312.200.000
401	Основни плати	224.744.000	0	0	224.800.000	0	0	224.800.000
401130	Основни плати - други вработени	209.384.000	0	0	209.400.000	0	0	209.400.000
401310	Персонален данок на доход од плата	15.360.000	0	0	15.400.000	0	0	15.400.000
402	Придонеси за социјално осигурување	87.320.000	0	0	87.400.000	0	0	87.400.000
402110	Основни придонеси за ПИО	59.180.000	0	0	59.200.000	0	0	59.200.000
402210	Основни придонеси за здравство	22.872.000	0	0	22.900.000	0	0	22.900.000
402220	Основни придонеси за професионално заболување	1.548.000	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	3.720.000	0	0	3.700.000	0	0	3.700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	70.924.000	0	9.473.000	51.711.000	6.281.000	0	67.465.000
420	Патни и дневни расходи	3.417.000	0	345.000	0	2.696.000	0	3.041.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	315.000	0	155.000	0	100.000	0	255.000
420130	Патување во земјата - сместување	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000

11

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограми Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	420220 Патување во странство - патни расходи	2.837.000	0	120.000	0	2.446.000	0	2.566.000
	420230 Патување во странство - сместување	145.000	0	0	0	100.000	0	100.000
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	23.179.000	0	125.000	22.760.000	0	0	22.885.000
421110	Електрична енергија	4.420.000	0	20.000	4.500.000	0	0	4.520.000
421120	Водовод и канализација	1.805.000	0	5.000	1.800.000	0	0	1.805.000
421130	Губретарина	1.503.000	0	3.000	1.500.000	0	0	1.503.000
421190	Други комунални такси и услуги	350.000	0	0	350.000	0	0	350.000
421220	Дрва	1.550.000	0	50.000	1.500.000	0	0	1.550.000
421240	Точни горива	7.774.000	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000
421310	Пошта	330.000	0	0	330.000	0	0	330.000
421320	Телефон и телефакс	767.000	0	17.000	750.000	0	0	767.000
421390	Други трошоци за комуникација	330.000	0	0	330.000	0	0	330.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	210.000	0	10.000	200.000	0	0	210.000
421440	Транспорт на луѓе	4.120.000	0	20.000	4.000.000	0	0	4.020.000
423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	13.772.000	0	4.260.000	9.330.000	151.000	0	13.741.000
423110	Канцелариски материјали	1.350.000	0	50.000	1.300.000	0	0	1.350.000
423120	Списанија, весници и други издајанија за користење од страна на вработени	856.000	0	156.000	500.000	0	0	856.000
423210	Материјали за АОП	1.076.000	0	40.000	880.000	151.000	0	1.071.000
423310	Униформи	300.000	0	24.000	250.000	0	0	274.000
423320	Обувки	70.000	0	20.000	50.000	0	0	70.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	3.269.000	0	2.969.000	300.000	0	0	3.269.000
423610	Наставно-образовни помагала	1.166.000	0	366.000	800.000	0	0	1.166.000
423620	Училишни материјали	770.000	0	70.000	700.000	0	0	770.000
423710	Средства за одржување на хигиена	1.525.000	0	25.000	1.500.000	0	0	1.525.000
423720	Материјали за разни поправки	1.020.000	0	20.000	1.000.000	0	0	1.020.000
423810	Ситен инвентар	1.240.000	0	440.000	800.000	0	0	1.240.000
423910	Други материјали за специјална намена	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000
423990	Други материјали	1.080.000	0	80.000	1.000.000	0	0	1.080.000
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	13.366.000	0	850.000	8.871.000	50.000	0	9.771.000
424210	Одржување на згради	10.063.000	0	620.000	5.921.000	0	0	6.541.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	550.000	0	0	550.000	0	0	550.000
424410	Поправки и одржување на мебел	820.000	0	120.000	700.000	0	0	820.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	810.000	0	60.000	750.000	0	0	810.000
424430	Поправки и одржување на машини	123.000	0	0	0	50.000	0	50.000

12

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
424440	Поправки и одржување на друга опрема	650.000	0	50.000	600.000	0	0	650.000
424590	Одржување на други зелени површини	350.000	0	0	350.000	0	0	350.000
425	Договорни услуги	15.362.000	0	3.552.000	9.250.000	3.384.000	0	16.186.000
425130	Изајмување на друг тип на простор	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	420.000	0	403.000	0	0	0	403.000
425250	Осигурување на недвижности и права	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
425310	Правни услуги	500.000	0	100.000	400.000	0	0	500.000
425490	Други здравствени услуги	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
425740	Дополнителни активности	188.000	0	188.000	0	0	0	188.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	880.000	0	230.000	650.000	0	0	880.000
425760	Превозни услуги во образованието	5.750.000	0	1.500.000	4.000.000	0	0	5.500.000
425790	Други образовни услуги	1.287.000	0	815.000	300.000	0	0	1.115.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	639.000	0	39.000	800.000	0	0	839.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000
425990	Други договорни услуги	3.368.000	0	247.000	1.000.000	3.384.000	0	4.631.000
426	Други тековни расходи	1.828.000	0	341.000	1.500.000	0	0	1.841.000
426210	Расходи за репрезентација	208.000	0	208.000	0	0	0	208.000
426310	Семинари и конференции	350.000	0	0	350.000	0	0	350.000
426410	Објавување на огласи	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000
426990	Други оперативни расходи	670.000	0	133.000	550.000	0	0	683.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
464	Разни трансфери	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
464910	Плаќање по судски решенија	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000
464940	Трансфери при пензионирање	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	45.654.000	0	0	26.706.000	0	0	26.706.000
480	Купување на опрема и машини	31.964.000	0	0	24.021.000	0	0	24.021.000
480110	Купување на канцелариска опрема	193.000	0	0	500.000	0	0	500.000
480140	Купување на информатика и видео опрема	23.521.000	0	0	23.521.000	0	0	23.521.000
480190	Купување на друга опрема	8.250.000	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	9.300.000	0	0	2.685.000	0	0	2.685.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	9.300.000	0	0	2.685.000	0	0	2.685.000
482	Други градежни објекти	4.390.000	0	0	0	0	0	0
482930	Реконструкција на други објекти	4.390.000	0	0	0	0	0	0

13

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	280.161.000	0	11.180.000	240.260.000	20.219.000	0	271.659.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	181.044.000	0	0	181.044.000	0	0	181.044.000
401	Основни плати	130.448.000	0	0	130.448.000	0	0	130.448.000
401130	Основни плати - други работници	121.316.000	0	0	121.316.000	0	0	121.316.000
401310	Персонален данок на доход од плата	9.132.000	0	0	9.132.000	0	0	9.132.000
402	Придоноси за социјално осигурување	50.596.000	0	0	50.596.000	0	0	50.596.000
402110	Основни придонеси за ПИО	34.072.000	0	0	34.072.000	0	0	34.072.000
402210	Основни придонеси за здравство	13.428.000	0	0	13.428.000	0	0	13.428.000
402220	Основни придонеси за професионално заболување	912.000	0	0	912.000	0	0	912.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	2.184.000	0	0	2.184.000	0	0	2.184.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	94.415.000	0	11.058.000	54.516.000	20.219.000	0	85.793.000
420	Патни и дневни расходи	10.815.000	0	375.000	0	8.594.000	0	8.969.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	920.000	0	270.000	0	710.000	0	980.000
420130	Патување во земјата - сместување	266.000	0	65.000	0	201.000	0	266.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
420220	Патување во странство - патни расходи	7.887.000	0	40.000	0	5.941.000	0	5.981.000
420230	Патување во странство - сместување	1.304.000	0	0	0	1.304.000	0	1.304.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	320.000	0	0	0	320.000	0	320.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	18.570.000	0	30.000	18.440.000	40.000	0	18.570.000
421110	Електрична енергија	4.700.000	0	0	4.700.000	0	0	4.700.000
421120	Водовод и канализација	1.610.000	0	0	1.570.000	40.000	0	1.610.000
421130	Губретарина	980.000	0	0	980.000	0	0	980.000
421220	Дрва	210.000	0	0	210.000	0	0	210.000
421240	Течни горива	7.200.000	0	0	7.200.000	0	0	7.200.000
421310	Пошта	214.000	0	4.000	210.000	0	0	214.000
421320	Телефон и телефакс	416.000	0	46.000	370.000	0	0	416.000
421390	Други трошоци за комуникација	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
421440	Транспорт на луѓе	3.200.000	0	0	3.200.000	0	0	3.200.000
423	Материјали и ситен инвентар	6.165.000	0	1.917.000	3.500.000	423.000	0	5.840.000
423110	Канцелариски материјали	1.533.000	0	290.000	850.000	200.000	0	1.340.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	280.000	0	150.000	130.000	0	0	280.000

14

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	423190 Други административни материјали	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	423210 Материјали за АОП	220.000	0	80.000	140.000	0	0	220.000
	423310 Униформи	90.000	0	8.000	70.000	0	0	78.000
	423320 Обука	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци	415.000	0	220.000	160.000	0	0	380.000
	423610 Наставно-образовни помагала	688.000	0	280.000	300.000	223.000	0	803.000
	423620 Училишни материјали	330.000	0	120.000	210.000	0	0	330.000
	423710 Средства за одржување на хигиена	950.000	0	250.000	700.000	0	0	950.000
	423720 Материјали за разни поправки	649.000	0	249.000	400.000	0	0	649.000
	423810 Ситен инвентар	210.000	0	50.000	160.000	0	0	210.000
	423990 Други материјали	520.000	0	200.000	320.000	0	0	520.000
	424 Поправки и тековно одржување	16.345.000	0	3.347.000	9.564.000	932.000	0	13.843.000
	424210 Одржување на згради	12.626.000	0	2.290.000	7.834.000	0	0	10.124.000
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	396.000	0	56.000	340.000	0	0	396.000
	424410 Поправки и одржување на мебел	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	2.042.000	0	530.000	580.000	932.000	0	2.042.000
	424430 Поправки и одржување на машини	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема	771.000	0	211.000	560.000	0	0	771.000
	425 Договорни услуги	40.536.000	0	4.338.000	22.612.000	9.647.000	0	36.597.000
	425220 Банкарска провизија	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
	425240 Осигурување за повреда и инвалидитет	84.000	0	80.000	0	0	0	80.000
	425250 Осигурување на недвижности и права	610.000	0	100.000	510.000	0	0	610.000
	425290 Други финансиски услуги	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
	425310 Правни услуги	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	425490 Други здравствени услуги	375.000	0	135.000	240.000	0	0	375.000
	425640 Изработка на просторни и урбанистички планови	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	425720 Услуги за развој на наставниот план и програма	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000
	425740 дополнителни активности	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000
	425760 Превозни услуги во образованието	21.316.000	0	136.000	21.162.000	0	0	21.298.000
	425790 Други образовни услуги	1.290.000	0	1.290.000	0	0	0	1.290.000
	425820 Услуги за копирање, печатење и издавање	768.000	0	30.000	400.000	40.000	0	470.000
	425990 Други договорни услуги	15.733.000	0	2.229.000	300.000	9.607.000	0	12.136.000
	426 Други тековни расходи	1.984.000	0	991.000	400.000	583.000	0	1.974.000
	426120 Членарини во домашни организации	26.000	0	26.000	0	0	0	26.000

15

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	426210 Расходи за репрезентација	1.058.000	0	765.000	0	263.000	0	1.028.000
	426310 Семинари и конференции	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
	426410 Објавување на огласи	323.000	0	70.000	250.000	0	0	320.000
	426990 Други оперативни расходи	537.000	0	90.000	150.000	320.000	0	560.000
	46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.000	0	122.000	0	0	0	122.000
	464 Разни трансфери	2.000	0	122.000	0	0	0	122.000
	464910 Плаќање по судски решенија	2.000	0	122.000	0	0	0	122.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.700.000	0	0	4.700.000	0	0	4.700.000
	480 Купување на опрема и машини	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
	481 Градежни објекти	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
	481230 Реконструкција на деловни објекти	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
	R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	4.475.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.475.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	464 Разни трансфери	4.475.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	464990 Други трансфери	4.475.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	109.621.000	0	33.107.000	66.000.000	403.000	0	101.510.000
	40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	56.900.000	0	0	59.650.000	0	0	59.650.000
	401 Основни плати	40.850.000	0	0	43.600.000	0	0	43.600.000
	401130 Основни плати - други вработени	38.450.000	0	0	41.350.000	0	0	41.350.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	2.400.000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000
	402 Придонеси за социјално осигурување	16.050.000	0	0	16.050.000	0	0	16.050.000
	402110 Основни придонеси за ПИО	10.800.000	0	0	10.800.000	0	0	10.800.000
	402210 Основни придонеси за здравство	4.344.000	0	0	4.344.000	0	0	4.344.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување	242.000	0	0	242.000	0	0	242.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	664.000	0	0	664.000	0	0	664.000
	42 СТОКИ И УСЛУГИ	46.114.000	0	33.007.000	8.000.000	403.000	0	41.410.000
	420 Патни и дневни расходи	363.000	0	363.000	0	0	0	363.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи	363.000	0	363.000	0	0	0	363.000
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.902.000	0	4.034.000	3.000.000	0	0	7.034.000
	421110 Електрична енергија	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000

16

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
421120	Водовод и канализација	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
421130	Губретарина	324.000	0	324.000	0	0	0	324.000
421240	Течни горива	5.868.000	0	1.000.000	3.000.000	0	0	4.000.000
421310	Пошта	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
421320	Телефон и телефакс	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
421420	Регистрација на моторни возила	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
421440	Транспорт на луѓе	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
423	Материјали и ситен инвентар	18.383.000	0	17.280.000	0	403.000	0	17.683.000
423110	Канцелариски материјали	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000
423330	Постелнина	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
423410	Прехрамбени продукти и пијалаци	11.103.000	0	10.000.000	0	403.000	0	10.403.000
423710	Средства за одржување на хигиена	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
423810	Ситен инвентар	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
423830	Резервни делови	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
423990	Други материјали	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000
424	Поправки и тековно одржување	7.436.000	0	6.100.000	0	0	0	6.100.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови)	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
424210	Одржување на згради	3.036.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
424410	Поправки и одржување на мебел	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000
424430	Поправки и одржување на машини	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	1.600.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
425	Договорни услуги	10.250.000	0	4.450.000	5.000.000	0	0	9.450.000
425250	Осигурување на недвижности и права	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425260	Осигурување на моторни возила	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425310	Правни услуги	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425420	Примарна здравствена заштита	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000
425680	Надзор над одржување на изградбата	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425990	Други договорни услуги	9.300.000	0	3.500.000	5.000.000	0	0	8.500.000
426	Други тековни расходи	780.000	0	780.000	0	0	0	780.000

17

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
426210	Расходи за репрезентација	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
426310	Семинари и конференции	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000
426410	Обузување на огласи	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
426990	Други оперативни расходи	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	0	100.000	350.000	0	0	450.000
464	Разни трансфери	500.000	0	100.000	350.000	0	0	450.000
464910	Плаќање по судски решенија	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
464940	Трансфери при пензионирање	400.000	0	0	350.000	0	0	350.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.107.000	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	6.107.000	0	0	0	0	0	0
481230	Реконструкција на деловни објекти	6.107.000	0	0	0	0	0	0
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	36.585.000	0	22.330.000	13.350.000	0	0	35.680.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	16.394.000	0	5.910.000	11.300.000	0	0	17.210.000
401	Основни плати	11.783.000	0	4.240.000	8.136.000	0	0	12.376.000
401130	Основни плати - други вработени	11.020.000	0	3.960.000	7.636.000	0	0	11.596.000
401310	Персонален данок на доход од плата	763.000	0	280.000	500.000	0	0	780.000
402	Придоноси за социјално осигурување	4.611.000	0	1.670.000	3.164.000	0	0	4.834.000
402110	Основни придонеси за ПИО	3.083.000	0	1.110.000	2.124.000	0	0	3.234.000
402210	Основни придонеси за здравство	1.232.000	0	450.000	848.000	0	0	1.298.000
402220	Основни придонеси за професионално заболување	87.000	0	35.000	56.000	0	0	91.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	209.000	0	75.000	136.000	0	0	211.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.485.000	0	16.370.000	1.870.000	0	0	18.240.000
420	Патни и дневни расходи	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.943.000	0	3.700.000	1.870.000	0	0	5.570.000
421110	Електрична енергија	1.320.000	0	500.000	600.000	0	0	1.100.000
421120	Водовод и канализација	793.000	0	800.000	0	0	0	800.000
421130	Губретарина	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000
421190	Други комунални такси и услуги	150.000	0	100.000	0	0	0	100.000
421240	Течни горива	3.000.000	0	1.670.000	1.270.000	0	0	2.940.000
421310	Пошта	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
421320	Телефон и телефакс	40.000	0	60.000	0	0	0	60.000

18

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	421390 Други трошоци за комуникација	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)	200.000	0	150.000	0	0	0	150.000
	421420 Регистрација на моторни возила	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	421440 Транспорт на луѓе	40.000	0	20.000	0	0	0	20.000
423	Материјали и ситен инвентар	9.797.000	0	10.230.000	0	0	0	10.230.000
	423110 Канцелариски материјали	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	423120 Слесници, весници и други изданија за користење од страна на вработени	60.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	423210 Материјали за АОП	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	423310 Униформи	160.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	423320 Обука	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	423330 Постелнина	130.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	423410 Прехранбени производи и пијалаци	6.900.000	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000
	423510 Лекови	610.000	0	600.000	0	0	0	600.000
	423590 Други медицински материјали	10.000	0	0	0	0	0	0
	423710 Средства за одржување на хигиена	1.527.000	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
	423720 Материјали за разни поправки	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	423810 Ситен инвентар	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	423830 Резервни делови	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	423990 Други материјали	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
424	Поправки и тековно одржување	1.265.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови)	30.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	424210 Одржување на згради	870.000	0	500.000	0	0	0	500.000
	424220 Услуги за обземување на објекти	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	30.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	424390 Одржување на други градби	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	424410 Поправки и одржување на мебел	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	85.000	0	85.000	0	0	0	85.000
	424430 Поправки и одржување на машини	70.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема	55.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	424510 Одржување на зелени површини околу згради	30.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425	Договорни услуги	880.000	0	670.000	0	0	0	670.000
	425250 Осигурување на недвижности и права	40.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	425260 Осигурување на моторни возила	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	425290 Други финансиски услуги	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000

19

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	425310 Правни услуги	50.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	425320 Судски вештачења	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	425360 Плаќање на судски такси	30.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	425430 Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	425440 Болнички услуги	10.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	425450 Други здравствени услуги	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	425970 Консултантски услуги	120.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	425980 Надзор над одржување на изградбата	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	425990 Други договорни услуги	450.000	0	300.000	0	0	0	300.000
426	Други тековни расходи	370.000	0	240.000	0	0	0	240.000
	426210 Расходи за репрезентација	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
	426310 Семинари и конференции	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
	426410 Објавување на огласи	160.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	426990 Други оперативни расходи	130.000	0	60.000	0	0	0	60.000
427	Привремени вработувања	200.000	0	500.000	0	0	0	500.000
	427110 Привремени вработувања	200.000	0	500.000	0	0	0	500.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	102.000	0	50.000	180.000	0	0	230.000
464	Разни трансфери	102.000	0	50.000	180.000	0	0	230.000
	464910 Плаќање по судски решенија	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	464940 Трансфери при пензионирање	52.000	0	0	180.000	0	0	180.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.604.000	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини	576.000	0	0	0	0	0	0
	480190 Купување на друга опрема	576.000	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	1.028.000	0	0	0	0	0	0
	481210 Подготвување проекти на деловни објекти	41.000	0	0	0	0	0	0
	481230 Реконструкција на деловни објекти	987.000	0	0	0	0	0	0
V40	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0	4.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0	4.700.000
481	Градежни објекти	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0	4.700.000
	481230 Реконструкција на деловни објекти	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0	4.700.000
V4A	Изградба на детска градинка во населба Точила	45.000.000	44.497.000	0	0	0	0	44.497.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	45.000.000	44.497.000	0	0	0	0	44.497.000

20

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
481	Градежни објекти	45.000.000	44.497.000	0	0	0	0	44.497.000
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	45.000.000	44.497.000	0	0	0	0	44.497.000
VBO КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА		2.070.000	0	600.000	0	0	0	600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.070.000	0	600.000	0	0	0	600.000
480	Купување на опрема и машини	960.000	0	500.000	0	0	0	500.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	100.000	0	0	0	0	0	0
480150	Купување на кујнска опрема	360.000	0	500.000	0	0	0	500.000
480190	Купување на друга опрема	400.000	0	0	0	0	0	0
480290	Купување на други машини	100.000	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	930.000	0	100.000	0	0	0	100.000
481110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на станбени објекти	30.000	0	0	0	0	0	0
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	0	0	100.000	0	0	0	100.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	900.000	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел	180.000	0	0	0	0	0	0
483190	Купување на друг мебел	180.000	0	0	0	0	0	0
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		26.459.000	5.550.000	0	20.636.000	0	0	26.186.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	20.636.000	0	0	20.636.000	0	0	20.636.000
401	Основни плати	14.346.000	0	0	14.346.000	0	0	14.346.000
401130	Основни плати - други работени	13.144.000	0	0	13.144.000	0	0	13.144.000
401310	Персонален данок на доход од плата	1.202.000	0	0	1.202.000	0	0	1.202.000
402	Придонеси за социјално осигурување	6.290.000	0	0	6.290.000	0	0	6.290.000
402110	Основни придонеси за ПИО	4.561.000	0	0	4.561.000	0	0	4.561.000
402210	Основни придонеси за здравство	1.401.000	0	0	1.401.000	0	0	1.401.000
402220	Основни придонеси за професионално заболување	98.000	0	0	98.000	0	0	98.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	230.000	0	0	230.000	0	0	230.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.823.000	5.550.000	0	0	0	0	5.550.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.470.000	2.150.000	0	0	0	0	2.150.000
421110	Електрична енергија	820.000	600.000	0	0	0	0	600.000
421120	Водовод и канализација	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
421130	Губриладина	100.000	150.000	0	0	0	0	150.000
421220	Дрва	150.000	0	0	0	0	0	0
421320	Телефон и телефакс	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000

21

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.537.143.000	547.600.000	81.390.000	745.611.000	37.765.000	0	1.412.366.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
421410	Горива и масла (моторни возила)	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
421420	Регистрација на моторни возила	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.300.000	1.340.000	0	0	0	0	1.340.000
423310	Униформи	540.000	550.000	0	0	0	0	550.000
423320	Обувки	270.000	300.000	0	0	0	0	300.000
423910	Други материјали за специјална намена	340.000	340.000	0	0	0	0	340.000
423990	Други материјали	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
424	Поправки и тековно одржување	1.860.000	1.860.000	0	0	0	0	1.860.000
424150	Поправки на други возила	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	660.000	660.000	0	0	0	0	660.000
425	Договорни услуги	143.000	150.000	0	0	0	0	150.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425260	Осигурување на моторни возила	43.000	50.000	0	0	0	0	50.000
426	Други тековни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
426990	Други оперативни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

22

Член 4

Буџетот на Општината за 2021 година влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општината Прилеп, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

Бр.09-
25.12.2020 година
Прилеп

Претседател
на Совет на Општина
Еленче Ташкоска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

1. Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-3159/2
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.” бр.5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), член 31 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16), член 93 став 2 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17 и 11/18) и член 26, точка 4 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр6/2003 и 4/2005 година), Советот на Општина Прилеп на 51 седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе

О Д Л У К А **за извршување на Буџетот на** **Општина Прилеп за 2021 година**

Член 1

Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година се извршува според одредбите на оваа Одлука (во понатамошниот текст-Буџетот).

Член 2

Буџетот на Општината се состои од:

- Основен буџет;
- Буџет на самофинансирачки активности,
- Буџет на дотации
- Буџет на донации;

Член 3

Корисниците на средствата на буџетот се должни да постапуваат во согласност со буџетските начела, а утврдените средства во буџетот да ги користат наменски, рационално и економично .

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на годината Градоначалникот оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и

другите приливи значително отстапува од планот, му предлага на Советот на Општината изменување и дополнување на буџетот.

Советот на Општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и буџет, не можат да бидат намалени повеќе од 20 % со прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставка во рамките на буџет не може да се зголемат со прераспределби повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на донации или Буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно бруто платите се утврдуваат за:

- Вредноста на коефициентот за исплата на плата на Градоначалникот се утврдува на ниво од 3,40. Појдовна основа за 1 (единица) коефициент изнесува 26.755,00 денари;
- Вредноста на бодот на административните службеници се утврдува со посебна Одлука донесена од Советот на Општината;
- Вредноста на коефициентот за исплата на плати за вработените согласно одредбите на Закон за работни односи се утврдува во висина од 8.932,00 денари.

Член 10

Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2021 година ќе се исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со потпишаните колективни договори со ресорните министерства.

Член 11

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се финансираат со блок дотации ќе се спроведува на следниов начин:

- средствата ќе се планираат на наменската сметка – дотации (930), а ќе се извршуваат преку сметката – дотации на локалните јавни установи (903);

-локалните јавни установи финансирани со блок дотациите од општинскиот Буџет се должни во рок од два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците (копија од рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плата) за месецот за кој се однесува платата;

-во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат од општинскиот Буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М -1.

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финансираат од општинскиот Буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Градоначалникот на општината е должен одделните пресметки на локалните јавни установи да ги достави до ресорното Министерство од кое ќе се трансферира блок дотацијата.

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци го доставуваат до Министерството за финансии за контрола и евиденција.

Член 12

Месечниот надоместок за присуство на седници на членовите на Советот изнесува 70% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на советот, за раководење и организирање на работата на Советот му се определува надоместок, зголемен за 30% од утврдениот надоместок од став 1 на овој член.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува за присуство на сите седници на советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница на совет.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува, доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница на советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува, доколку советот во тековниот месец не одржал седница.

Член 13

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна нето плата во правниот субјект каде што е вработен.

Член 14

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се реализираат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди и фискална сметка во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи до 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде

приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 15

За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе Годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

За користење на средства од резервите до износ најмногу до 50.000 денари одлучува Градоначалникот.

Член 16

Исплатата на надоместоците за отпремнини за пензионирање на вработените во општината и локалните јавни установи ќе се врши од Програма – Градоначалник – Д0 расходно konto 464940-Трансфери при пензионирање во висина од две просечни исплатени месечни нето плати во Републиката објавени до денот на исплатата.

Во случај на смрт на вработен во општината и локалните јавни установи на неговото семејство му припаѓа парична помош во висина од 30.000 денари, во случај на смрт на член на потесно семејство на вработениот му припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари, а исплатата ќе се врши од Програма – Градоначалник – Д0 расходно konto 413110-Тековни резерви (разновидни расходи).

Исплатата на надоместоците од претходните ставови на овој член ќе се врши врз основа на претходно оформена и комплетна документација и донесено решение од страна на Градоначалникот.

Член 17

Средствата утврдени во буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми:

Програма А0- Совет на Општина

Потпрограма А00- Совет на Општина

Програма А1- Изборни активности и референдуми

Потпрограма А10- Изборни активности и референдуми

Програма Д0- Градоначалник

Потпрограма Д00- Градоначалник

Програма Е0- Општинска администрација

Потпрограма Е00- Општинска администрација

Програма ЕА- Капитални трошоци на Општина

Потпрограма ЕА0- Капитални трошоци на Општина

Програма Ф1- Урбанистичко планирање

Потпрограма Ф10- Урбанистичко планирање

Програма Г1- Локален економски развој

Потпрограма Г10- Локален економски развој

Програма ГД- Проекти за енергетска ефикасност

Потпрограма ГД0- Проекти за енергетска ефикасност

Програма Ј0- Одржување на урбана опрема

Потпрограма Ј00- Одржување на урбана опрема

Програма Ј3- Јавно осветлување

Потпрограма Ј30- Јавно осветлување

Програма Ј4- Јавна чистота

Потпрограма Ј40- Јавна чистота

Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници

Потпрограма Ј50- Јавен локален превоз на патници

Програма Ј6- Одржување и заштита на локални патишта и улици регулирање на режим на сообраќај

Потпрограма Ј60- Одржување и заштита на локални патишта и улици регулирање на режим на сообраќај

Програма Ј7- Одржување и користење на паркови и зеленило

Потпрограма Ј70- Одржување и користење на паркови и зеленило

Програма Ј8- Други комунални услуги

Потпрограма Ј80- Други комунални услуги

Програма ЈА- Изградба на јавно осветлување

Потпрограма ЈА0- Изградба на јавно осветлување

Програма ЈД- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

Потпрограма ЈД0- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

Потпрограма ЈДБ- Реконструкција на Стара Чаршија

Програма ЈГ- Изградба на системи за водоснабдување

Потпрограма ЈГ0- Изградба на системи за водоснабдување

Програма ЈИ- Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Потпрограма ЈИ0- Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Програма ЈК- Јавна чистота (Капитални расходи)

Потпрограма ЈК0- Јавна чистота (Капитални расходи)

Програма ЈН- Урбана опрема (Капитални расходи)

Потпрограма ЈН0- Урбана опрема (Капитални расходи)

Програма ЈП- Јавен превоз (Капитални расходи)

Потпрограма ЈП0- Јавен превоз (Капитални расходи)

Програма К1- Библиотекарство

Потпрограма К10- Библиотекарство

Програма К4- Културни манифестации и творештво

Потпрограма К40- Културни манифестации и творештво

Програма Л0- Спорт и рекреација

Потпрограма Л00- Спорт и рекреација

Програма ЛА- Спорт и рекреација (Капитални расходи)

Потпрограма ЛА0- Спорт и рекреација (Капитални расходи)

Потпрограма ЛАА- Изградба на базен во населба Точила

Програма Н1- Основно образование

Потпрограма Н10- Основно образование

Програма Н2- Средно образование

Потпрограма Н20- Средно образование

Програма Р1- Заштита на животна средина и природа

Потпрограма Р10- Заштита на животна средина и природа

Програма В1- Детски градинки

Потпрограма В10- Детски градинки

Програма В2- Домови за стари

Потпрограма В20- Домови за стари

Програма ВА- Капитални расходи за детски градинки

Потпрограма ВА0- Капитални расходи за детски градинки

Потпрограма ВАА- Изградба на детска градинка во населба Точила

Програма ВБ- Капитални расходи за домови за стари лица

Потпрограма ВБ- Капитални расходи за домови за стари лица

Програма Њ0- Противпожарна заштита

Потпрограма Њ00- Противпожарна заштита

ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 18

Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на Општината.

Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства.

Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници доколку се обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерството за финансии, врз основа на барање од Градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи со соодветна пропратна документација.

Член 19

Се овластува одделението за финансиски прашања да ги примени одредбите од новите законски прописи кои ја регулираат исплатата на бруто платата.

Член 20

Кога приходите што му припаѓаат на буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се

враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 21

Буџетот на Општина Прилеп се извршува од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.

Член 22

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“, а ќе се применува од 01 јануари 2021 година.

Број 09-3157/3
25.12.2020 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИОТ КАЛЕНДАР НА ОПШТИНА** **ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА**

1.Буџетскиот Календар на Општина Прилеп за 2021 година, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08-3159/3
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

БЮЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2021 ГОДИНА				
Процес на Бюџетирање на ЕЛС ПРИЛЕП				
Реден број на активнос-та	Надлежен за активнос-та	Опис на активнос-та	Критериум или основ за постапување	Временска рамка
1.	Совет на општина	Советот на Општината го донесува буџетскиот календар	Закон за финансирање на ЕЛС (Сл.весник бр.61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11 192/15 член 27 став 4 и став 5)	ноември / декември тековна за наредна година
2.	Градоначални-к на ЕЛС	Објавување на буџетскиот календар во Службен гласник	Закон за локална самоуправа (Сл.весник бр.5/02 член 62 став 4)	најдоцна осум дена од денот на неговото донесување
3.	Влада на РМ	утврдување на стратешки приоритети за наредна година во тековната година	Закон за буџетите (Сл.весник бр.64/05; 04/08; 103/08; 156/09; 95/10; 180/11;171/12; 192/15; 167/16 член 14 и член 15)	најдоцна до 15 април во тековната година
4.	Влада на РМ	донесување на фискална стратегија за среднорочен период од три години	Закон за буџетите (Сл.весник бр.64/05; 04/08; 103/08; 156/09; 95/10; 180/11;171/12; 192/15; 167/16 член 16)	најдоцна до 31 мај во тековната година
5.	Совет на општина	Донесување на фискална стратегија и стратешки документи за среднорочен период од три години	Закон за локална самоуправа (Сл.весник бр.5/02 член 36) добра пракса	најдоцна до 31 мај во тековната година

Реден број на активнос-та	Надлежен за активнос-та	Опис на активнос-та	Критериум или основ за постапување	Временска рамка
6.	Министерот за финансии	доставување на инструкции во форма на буџетски циркулар	Закон за финансирање на ЕЛС (Сл.весник бр.61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11 192/15 член 27 став 1 и став 2) Закон за буџетите (Сл.весник бр.64/05; 04/08; 103/08; 156/09; 95/10; 180/11;171/12; 192/15; 167/16 член 19 став 3)	најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година
7.	Градоначални-к на ЕЛС	Градоначалникот подготвува препорачанински за подготовка на финансиски планови и ги поднесува до користниците на општинскиот буџет	Закон за финансирање на ЕЛС (Сл.весник бр.61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11 192/15 член 27 став 5 алинея 1)	најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година
8.	Општинските буџетски користници	Општинските буџетски користници ги доставуваат нивните финансиски планови заедно со објаснувањата за одделните износи по позиции	Закон за финансирање на ЕЛС (Сл.весник бр.61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11 192/15 член 27 став 5 алинея 2)	најдоцна до 31 октомври во тековната година за наредната година
9.	Сектор / Одделение за финансиски прашања	Анализа на финансиските планови на буџетските користници и го известува Градоначалникот за основните параметри (зголемени или намалени барања)	Буџетски календар	најдоцна до 15 ноември во тековната година за наредната година
10.	Градоначални-к на ЕЛС	Буџетските информации и насоки се доставуваат до организационите единици во Општината и надлежните служби, јавни претпријатија и јавни установи кои се инволвирани за подготвување на програмите за развој	Буџетски календар	најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година
11.	Организацион-ите единици во Општината и надлежните служби, јавни претпријатија и јавни установи	Организационите единици и надлежните служби, јавни претпријатија и јавни установи доставуваат потребни податоци за проекти кои ќе бидат составен дел на програмите за развој утврдени со Буџетскиот циркулар	Буџетски календар Буџетски циркулар Насоки од градоначалникот	најдоцна до 10 октомври во тековната година за наредната година

3 of 104 of 10

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), Советот на општина Прилеп, на 51 седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за платите
на административните службеници за 2021 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2021 година изнесува 81,60 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2021 година.

Број 09-3157/5
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ОСНОВАНИ ОД ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

1. Програмата за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија основани од ЕЛС Општина Прилеп за 2021 година, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08-3159/5
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

П Р О Г Р А М А
ЗА
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ОСНОВАНИ ОД ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

Во Буџетот на ЕЛС Општина Прилеп за 2021 година, предвидени се средства за субвенционирање на Годишните оперативни планови и Годишните инвестициони програми. За субвенционирање на Годишните оперативни планови на следните Јавни комунални претпријатија:

- ЈКП “Комуналец“

- ЈКП “Пазари”

- ЈП за ПУП се планираат средства во вкупен износ од 37.000.000,00 денари, алоцирани во следните Потпрограми:

- Потпрограма А00- Совет на Општина, планирани се средства во износ од 3.000.000,00 денари за субвенционирање на Годишната програма на ЈКП Пазари.

- Потпрограма Ј50-Јавен локален превоз на патници, планирани се средства во износ од 4.000.000,00 денари за субвенционирање на дел од трошоците за гориво на автобусите за градскиот превоз.

- Потпрограма Ј70- Одржување и користење на паркови и зеленило планирани се средства во износ од 30.000.000,00 денари за субвенционирање на дел од трошоците за одржување на ЈПП, одржување на зеленило, миеење на улици и ЈПП,

За субвенционирање на Годишните инвестициони програми на ЈКП, основани од Општината во Буџетот за 2021 година, планирани се 16.239.000,00 денари.

Средствата наменети за финансиска поддршка на инвестиционите програми на ЈКП планирани се во следните Потпрограми:

- Потпрограма ЈП0-Јавен превоз (Капитални расходи) во износ од 15.000.000,00 денари.

- Потпрограма ЈК0- Јавна чистота (Капитални расходи) во износ од 1.239.000,00 денари.

За користење на планираните субвенции во Програмата за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија основани од Општината, потребно е покрај Барањето за исплата да се достави потребна документација од која ќе се констатира обемот на извршените активности од Годишниот оперативен план (копии од фактури, ситуации, барања, приемници и друго).

I. Субвенционирање на Годишниот Оперативен План на ЈКП Комуналец

За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2021 година на ЈКП Комуналец се планираат 30.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во Програмата Ј70- Одржување и користење на паркови и зеленило.

Предмет на субвенционирање ќе бидат следните активности:

- Метење на ЈПП

- Миеење ЈПП

- Набавка на контејнери од 1,1м3

- Набавка на контејнери од 5м3

- Набавка на корпи за отпадоци(висечки и стоечки) од 3литри.

- Набавка на корпи за отпадоци од 120литри.

- Набавка на садови за пластика

- Набавка на садови за хартија

Шинтерска служба

- Прифаќање и третирање на кучиња

Диви депонии(градежен шут)

- Чистење на диви депонии од градежен шут и негово транспортирање до депонија во Алинци.

Одржување на парковски површини.

Исплатите на средствата за субвенционирање на ЈКП Комуналец ќе се врши по доставена соодветна документација и проверка, контрола и одобрување од соодветните раководни лица од Секторот за урбанизам и заштита на човекова средина и Секторот Инспекторат.

- Имајќи го во предвид фактот што цената на комуналните услуги има своја социјална димензија, а со цел одржување на јавната чистота, парковските и зелени површини, неопходна е субвенционирање на Годишната Програма за работа на ЈКП Комуналец за 2021 година, со што му се овозможи нормално и непречено функционирање.

За субвенционирање на Годишната инвестициона програма на ЈКП Комуналец во Буџетот за 2021 година, во Потпрограмата ЈК0-Јавна чистота (Капитални расходи) планирани се капитални субвенции во износ од 1.239.000,00 денари, средства наменети за отплата на рата за набавено специјално возило цистерна.

Планираните средства за субвенционирање се фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со Измени и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2021 година, со што и Годишната програма за работа за 2021 година на ЈКП Комуналец би била дополнително изменета и усогласена.

II. Субвенционирање на Годишниот Оперативен План на ЈКП Пазари

За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2021 година на ЈКП Пазари се планираат 3.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во:

-Потпрограма- А00- Совет на Општина, а ќе се субвенционираат следните активности:

- Тековно одржување на Градски пазар;
- Изработка на техничка документација за покривање на зелен пазар;
- Изработка на техничка документација за реконструкција на управна зграда;
- Реконструкција на водоводна и канализациона мрежа;
- Набавка на подвижни мобилни санитарни јазли и

- Трошоци за ревизија на тековното работење на ЈКП Пазари.

Планираните средства за субвенционирање се фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со Измени и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2021 година, со што и Годишната програма за работа за 2021 година на ЈКП Пазари, би била дополнително изменета и усогласена.

III. Субвенционирање на Годишниот Оперативен План на ЈП ПУП

За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2021 година на ЈП за ПУП се планираат 4.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во:

-Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници во износ од 4.000.000,00 денари.

Со планираните средства во износ од 4.000.000,00 денари алоцирани во Програма Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници ќе се субвенционираат следните активности:

- Субвенционирање на дел од трошоците за гориво и мазиво за возилата на јавен градски превоз од причини што услугата има и социјална компонента со цел цената на возниот билет да биде на пониско ниво, а со тоа да се придонесе за заштита на најранливите категории корисници на услугата, а на ЈП за ПУП му се овозможи нормално и непречено функционирање.

За субвенционирање на Годишната инвестициона програма на ЈП за ПУП во Буџетот за 2021 година, во Потпрограмата ЈП0-Јавен превоз (Капитални расходи) планирани се капитални субвенции во износ од 15.000.000,00 денари, средства наменети за отплата на годишни рати за набавените на автобуси за градски превоз.

Планираните средства за субвенционирање се фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со Измени и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2021 година, со што и Годишната програма за работа за 2021 година на ЈП за ПУП би била дополнително изменета и усогласена.

Број 09-3157/6

25.12.2020 год.

П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општина Прилеп

Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВОДА НА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ НА ГРАЃАНИ ЗА 2021 ГОДИНА

1. Програмата за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-3159/6
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002) и член 14, став 1, точка 7 статутот на општина Прилеп (“Службен гласник на општина Прилеп“ бр.6/2003; 4/2005 и 10/2008), Советот на општина Прилеп на 51 седница одржана на 25.12.2020 година донесе:

П Р О Г Р А М А Т А

ЗА

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВОДА НА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ НА ГРАЃАНИ ЗА 2021 ГОДИНА

1.Предмет

Со програмата се уредува видот, висината и начинот на субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2021 година.

2. Цели на програмата

Обезбедувањето на соодветно ниво на социјална заштита на најранливите слоеви на граѓани е од особена важност за постигнување на повисоко ниво на социјална правда. Целна група се социјално ранливи категории на граѓани евидентирани во Јавна установа Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп како корисници на постојана парична помош. Преку субвенционирање на 5м3 потрошена вода во текот на еден месец по домаќинство, се прават напори да се подобри социо-економската состојба кај оваа категорија на граѓани.

Корисници на гарантирана минимална помош се најранливата група на граѓани и семејства за кои секоја општествена заедница треба да најде начин и форма за егзистенција. Имено во оваа категорија на корисници се вбројуваат лица и семејства кои покрај фактот што материјално не се обезбедени, истовремено истите се и работно неспособни. Станува збор за самохрани родители кои имаат деца до тригодишна возраст, лица кои заради хронични заболувања не се способни за да бидат работно ангажирани, потоа стари лица над 65 годишна возраст кои не се материјално обезбедени по друг основ (немаат стекнато право на пензија). Тоа е дополнителен мотив за општествената заедница преку инструменти на активна социјална политика изнајдат форми и начини за подобрување на животниот стандард, односно обезбедување на достоинствена егзистенција за истите. Центрите за социјална работа, но истовремено и локалната самоуправа во рамките на своите надлежности да пронајдат начини и форми и да обезбедат средства за субвенционирање на месечните трошоци за вода. Со субвенционирањето на дел од месечните трошоци за вода локалната самоуправа прави напори оваа категорија на граѓани да можат редовно да ги подмирува месечните трошоци за вода, како основен ресурс за нормален живот на едно семејство.

3. Начин на трансферирање на средствата

Средствата за реализација на Програмата алоцирани се во Буџетот на Општината за 2021 година во :

- Потпрограма Е00 – Општинска администрација на:

- Ставка 464 Разни трансфери на:

- Потставка 464990 – Други трансфери, висина од 2.500.00,00 денари.

Базата со податоци за корисниците на постојана парична помош ажурирана на месечно ниво од Центарот за социјална помош, ќе ја превзема Општината најдоцна до 15-ти во месецот за предходниот месец за кој се врши субвенционирање на трошоците за вода. Секторот за финансиски прашања ќе врши поединечен трансфер за секој корисник на постојана парична помош во противвредност на цената на чинење на 5м3 вода на сметката на ЈКП „Водовод и канализација“, и пресметка и исплата на персонален данок. ЈКП „Водовод и канализација“, за уплатените средства, поединечно ќе му ја намали месечната обврска за вода на корисниците на постојаната парична помош.

Се задолжува ЈКП „Водовод и канализација“, да доставува информација за трансферираните средства од локалната самоуправа по однос на субвенционирање на трошоците за вода поединечно за секој корисник на тримесечна основа до Секторот за финансиски прашања.

4. Завршни одредби

Програмата за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливите категории на граѓани со важност до 31 декември 2021 година.

Средствата во Програмата се фиксни, а за превземање на дополнителни обврски потребно е да се обезбедат дополнителни средства во буџетот за 2021 година.

За реализација на Програмата се задолжува административниот службеник Цвете Станојоска – Помлад соработник во одделението за локален економски развој.

Бр.09-3157/7
25.12.2020 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БЛАГАЈНИЧКИОТ МАКСИМУМ

1. Одлуката за определување на висината на благајничкиот максимум, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08-3159/7
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002г) член 46 од Статутот на Општина Прилеп(Службен гласник на Општина Прилеп бр. 06/2003година и 04/2005 година) и член 7а од Законот платен промет(„ Службен весник на РМ“ 32/1, 50/01, 52/01, 37/02, 41/02,

61/02, 42/03 и 13/06) .Советот на Општина Прилеп, на 51 седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
за определување на висината на благајничкиот максимум

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на благајничкиот максимум што може да се подигни и држи во готови пари .

Член 2

Висината на благајничкиот максимум на готови пари кој може да се држи во благајната изнесува 100.000,00 денари

Висината на благајничкиот максимум на готови пари-девизни средства кој може да се држи во касата изнесува до

- 1.000 евра од програма АО- Совет на Општина
- 1.000 евра од програма ЕО- Општинска администрација
- 1.000 евра од програма ДО- Градоначалник

Висината на бонови за гориво која може да се држи во благајна изнесува 60.000 денари.

Член 3

Средствата од благајничкиот максимум може да се користат за плаќање на производи и услуги кои поединечно не може да бидат повеќе од 6.000 денари.

Член 4

Условите и начинот на наплата како и располагањето и плаќањето со пари ќе биде согласно Упатството донесено од страна на Министерот за финансии.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,.

Бр.09-3157/8
25.12.2020година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ-ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА
БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПС ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ- ПРИЛЕП, ВО ТЕКОТ НА
ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2019 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на второто полугодие од 2019 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-3159/8
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1, точка 13 в.в. точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 25 од Законот за полицијата ("Службен весник на Република Македонија" бр.114/06, бр.6/09, бр.145/12, бр.41/14, бр.33/15) и член 26 став 1 точка 36 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 25.12.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба
на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп,
во текот на вториот полугодие од 2019 година

член 1

Се усвојува Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на вториот полугодие од 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ПС од Општа надлежност-Прилеп, Министерот за внатрешни работи, Народниот правобранител, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3157/9
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ-ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА
БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПС ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ- ПРИЛЕП, ВО ТЕКОТ НА
ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2020 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2020 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-3159/9
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1, точка 13 в.в. точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 25 од Законот за полицијата ("Службен весник на Република Македонија" бр.114/06, бр.6/09, бр.145/12, бр.41/14, бр.33/15) и член 26 став 1 точка 36 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 25.12.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2020 година

член 1

Се усвојува Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2020 година.

член 2

Одлуката да се достави до ПС од Општа надлежност-Прилеп, Министерот за внатрешни работи, Народниот правобранител, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3157/10
25.12.2020година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА“ ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп, за 2021 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-3159/10
25.12.2020година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 в.в. точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 116 став 1 алинеа 3 од Законот за заштита на децата (Сл.весник на Република Македонија бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15, бр.150/15, 150/15,

192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 104/19, 146/19, 275/19) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 25.12.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансискиот план на
ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп, за 2021 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп, за 2021 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3157/11
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ И ЗАВРШЕТОКОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА“ ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-3159/11
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 67 точка 6 од Законот за заштита на децата ("Сл.весник на Република Македонија" бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен

гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 25.12.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Наша иднина” Прилеп

член 1

Се давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Наша иднина” Прилеп, бр.02-216/1 од 11.12.2020 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина” Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-3157/12
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”-ПРИЛЕП

1. Решението за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП „Водовод и канализација” - Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-3159/12
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Сл.весник на РМ” бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015,

39/2016 и 64/18), член 26 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на член во Управниот одбор на
ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп

1. Со ова Решение се разрешува Билјана Василеска Темелковски од член во Управниот одбор на на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп врз основ на нејзина оставка бр.09-3035/1 од 15.12.2020 година.

2. За член во Управниот одбор на на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп се именува Петар Кузманоски, магистер инженер и мандатот на именуваниот трае до истекот на мандатот на именуваните членови согласно решение бр.35-2484/9 од 14.12.2017 година.

3. Решението да се достави до разрешениот, именуваниот, до ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп, архивата и Градоначалникот на Општина Прилеп.

4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-3157/13
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК ВО УЧИЛИШНИОТ
ОДБОР НА ООМУ „ОРДАН МИХАЈЛОСКИ-ОЦКА“ ПРИЛЕП**

1. Решението за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ “Ордан Михајлоски -Оцка” –Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-3159/13
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002) а во врска со член 106 став 2 и 5 и член 176 став 1 и 2 од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 161/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во
Училишниот одбор на ООМУ “Ордан Михајлоски -Оцка”-Прилеп

1.Со ова Решение се разрешува Димитри Николоски од член во Училишниот одбор на ООМУ “Ордан Михајлоски-Оцка”-Прилеп, врз основ на барање на ООМУ “Ордан Михајлоски -Оцка” -Прилеп, бр.03-450/1 од 16.12.2020.

2.За претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ “Ордан Михајлоски Оцка” -Прилеп се именува Ане Неданоска дипломиран наставник по одделенска настава и мандатот на именуваниот трае до истекот на мандатот на именуваните претставници согласно решение бр. бр. 09 –292/25 од 29.01.2018 година.

3.Решението да се достави до именуваниот, ООМУ “Ордан Михајлоски Оцка” -Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-3157/14
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

1. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-3159/14
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште(„Сл. весник на РМ,, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19), член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ,, 5/02) и член 26 став 1 точка 8 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе:

ПРОГРАМА

**ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА**

Оваа Програма содржи:

1. Простор кој е предмет на уредувањето;
2. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со основна и секундарна инфраструктура;
4. Приходи за финансирање на Програмата;
5. Расходен дел на Програмата
6. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
7. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктура;
8. Преодни и завршни одредби.

1.Простор кој е предмет на уредувањето

Како простор што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Прилеп, утврдено со урбанистичките планови дефинирани во член 10, 31, 58, 93, 94, 95, 96, од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.32/2020).

2.Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште

Утврдување на обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа:

- Изработка и донесување на урбанистички планови,
- Обезбедување на геодетска подлоги и елаборати
- Изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од комунална инфраструктура.
- Регулација на имотно правните односи со сопствениците на имотите
- Програмирање на уредувањето

3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со објекти од основната и секундарната инфраструктура

Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на опременоста на земјиштето со објекти и инсталации од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуална комуналната потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Комуналните приклучоците на објектот до приклучните местана примарната и секундарната мрежа (до границата на градежната парцела), паѓаат на терет на инвеститорот, затоа што истите се составен дел на инсталациите на објектот и остануваат негова сопственост.

Доколку постојат претходно изградени комунални инсталации во склоп на градежната парцела, и е потребно нивно дислоцирање или нивна заштита, трошоците што ќе се направат паѓаат на товар на инвеститорот, односно на корисникот на локацијата.

3.1. Степенот на уреденост на градежното земјиште надвор од градежна парцела, кој може да биде **ОСНОВЕН**, **ПОВИСОК** и **ПОНИЗОК**, се дефинира како следи:

ОСНОВЕН СТЕПЕН - Карактеристики на уредувањето:

-Неперечени пристапи од улицата до границите на градежната парцела, тротоари, пешачки патеки

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Атмосферска канализација; | - Фекална |
| канализација; | - Водоводна мрежа ; |
| - Улично осветлување; | - Подземна |
| електрична мрежа | |

ПОВИСОК СТЕПЕН - Карактеристики на уредувањето

објектите од основниот степен, и содржи уште:

патеки за заштита од пожар, пристапни патишта за возила, паркинг-простори, телекомуникациска) мрежа за отпадни води

-Гасоводна мрежа

- Ги опфаќа
- Сообраќајни
 - ПТТ (оптичка -
 - Пречистителна станица

ПОНИЗОК СТЕПЕН - Карактеристики на уредувањето

- Непречен пристап до градежна парцела
водоснабдување

- Сопствено

- Сопствено прифаќање на отпадни води (пречистителна станица)
Нестандардно улично осветлување

-

Пресметката на надоместокот ќе се утврдува согласно констатиран степен на уредување на земјиштето, при увид на предметната локација.

Во случај да

инвеститорот сам, на свој трошок го уреди градежното земјиште со комунална инфраструктура, притоа не плаќа надоместок, а изградените објекти и инсталации се потврдуваат преку постапката за издавање на одобрение за градење, и конечно се предаваат во владение на општината.

4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА - ПРИХОДИ

Средствата за финансирање на програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2021 година, се во согласност со Буџетот на општина Прилеп за 2021 г.

РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА

ЕАО- КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА

Изработка на проекти за општествени згради, високоградба и други проекти и ревизии

- Основен проект за базени за рекреација и рехабилитација –Точила.....900 000,00ден.
- Основен проект за реконструкција за спортска сала „Партизан“.....100 000,00ден.
- Основни проекти за реконструкција (адаптација) на Домови „Варош „ и „Рид„.....60 000,00ден.
- Основни проекти за потпорни зидови.....100 000,00ден.
- Основни проекти за други објекти(склони на самораспаѓање и реконструкција на кровни/покривни конструкции на згради)100 000,00ден.
- Ревизија на основни проекти (од сите области)740 000,00ден.

Вкупно ЕАО= 2.000.000 ден.

GD0 - ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

- Проектна документација за гасификација на град Прилеп

Вкупно GD0 = 2.427.000 ден.

F10 - УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

1. Изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и планско проектна документација:

- Детални урбанистички планови: за Четврт 8 Блок 8.1, четврт 2 Блок 2.10, четврт 6 Блок 6.1, четврт 7 Блок 7.2 , четврт 3 Блок 3.12 ,четврт 12 Блок 12.4,

- Оревоец и Крстец

-Изработка на „Урбанистички план за село“ за селата Тополчани, Ерековци, Мажучиште, Селце, Кадино село, Галичани, Алинци, Ново Лагово, Витолиште, Чепигово, Клепач, Подмол, Загорани, Голем Радобил, Веселчани, Крушевица, Штавица, Тројкрсти, Дабница, Бонче, Волково, Старо Лагово, Беловодица, Плетвар, Шелеверци, Тројаци, Прилепец, Ракле, Манастир и Леништа

Вкупно: 22 600 000,00 ден.

2. Изработка на Урбанистички проекти за инфраструктура за:

- Ул.,Трајко Николоски,,600м.
- Ул.,Кеј 9-ти Септември,,, делови 1900м.(со сите фази на линиска инфраструктура),

Службен гласник на Општина Прилеп број 16 од 25.12.2020

- Дел од локален водоснабдителен систем- Водоводна мрежа и хидротехнички објекти (препумпни станици, бунари, потисен цевовод и др.) во с.Канатларци, од постоен експлоатационен бунар, 4 800 000м.
- Општински пат од н.м. Манастир-крак до Манастир „Свети Никола“ 300м.
- Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица „Цане Кузманоски,,апр.300м.
- Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.,„Александар Македонски,, дел кај ул.,„Димо Наредникот,,200м.
- Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош.700м.
- Делници за атмосфер. канализација на поедини улици низ градот--800,00 м.
- Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800,00 м.
- Делови од локален канализациски систем со прочистителни станиции во други населени места во општината.

Вкупно: 900 000ден.

3. Изработка на Ревизии на урбанистички планови, урбанистичко планска документација и Планско проектна документација (урбанистички проекти)

- Ревизии за ДУП, УПС, УПВНМ,
- Урбанистички проекти

Вкупно: 700 000ден.

4. Изработка на документација за животната средина - за влијаније врз животната средина и геомеханички испитувања и хидрологија

- Елаборат за заштита на животна средина
- Елаборат за хидролошки студии

Вкупно: 50 000ден.

5. Изработка на ажурирани геодетски подлоги и

геодетски елаборати за посебна намена и други геодетски услуги

Вкупно: 750 000ден.

Се вкупно F10 = 25.000.000 ден.

J00 - ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Одржување на јавни површини (пескарење на плочки на плоштади).....700 000,00ден.

Клупи, канделабри, корпи за отпад и друго300 000,00ден.

Вкупно J00 = 1.000.000 ден.

J30 - ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1. Потрошена електрична енергија 15.000.000 ден.

2. Ситен инвентар, алат и др. материјали за одржување 4.000.000 ден.

3. Поправки и одржување на опремата 3.000.000 ден.

Се вкупно J30 = 22.000.000 ден.

J40 - ЈАВНА ЧИСТОТА

- Одржување на други зелени површини

Вкупно J40 = 11.804.000 ден.

J60 - ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ

1. Зимско одржување12.000.000 ден

2. Одржување на други градби (хоризонтална, вертикална сигнализација и др.)..... 7.500.000 ден

3. Надзор над одржување на градби.....800.000 ден

Се вкупно J60 = 20 300 000 ден.

J70 - ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

- Субвенции за ЈП Комуналец

Вкупно J70 = 30.000.000 ден.

J80 - ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација2 000 000,00ден.
2. Услуги за одводнување – такса кон „ЈП Водостопанство на РМ,,.....1 500 000,00ден.
3. Рушење на објекти и дислоцирање на постоечка инфраструктура.....1 000 000,00ден.

Се Вкупно J80 = 4.500.000 ден.

JA0 - ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1. Изработка на Проектна документација - основни проекти и ревизија од областа на јавното осветлување, за следниве локации:

- ул., 5та Прилепска ,, дел.....150 метри;
- ул., Васил Главинов,, дел.....300 метри;
- ул., Кеј 1ви Мај,, -дел.....250 метри;
- ул., Осоговска ,, -дел.....350 метри;
- Булевар ,,Гоце Делчев,,..... 350 метри;
- Ул.,Александар Македонски,, од ,,Тр. Николоски,, до,, Современ дом,,
- И за други населени места во општината

Вкупно: 500.000 ден.

2. Изградба на објекти во енергетиката - јавно осветлување, за следниве локации:

- ул., Кеј 9ти септември ,, дел.....300 метри,
- ул., Дебарца,, дел.....650 метри;
- ул., Бранко Секулоски Белата ,, дел.....500 метри;
- ул., Кеј 19 ти Септември ,, дел..... 500 метри;

Вкупно 3 000 000 ден.

3. Реконструкција на објекти во енергетиката - реконструкција на јавно осветлување

- Замена и вградување во постојни светилки на светилки со лед диоди.....850.000,00ден.
- Крстот на Макровите Кули.....150 000,00ден.

Вкупно 1.000.000 ден.

Се вкупно JA0 = 4.500.000 ден.

JD0 - ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ

1 – Изработка (Подготвување) на Основни проекти

- Ул.,Трајко Николоски ,,дел
- Новопланирани улици во УЕ 2УБ 2.02 плански опфат 2
- Крстосница со кружен тек на ул.,Архиепископ Доситеј,, и ,,Рампо Левката,,
- Ул.,Кеј 9-ти Септември,,во УЕ 8 и УАЕ 20, делови
- Пристапна улица со паркинзи- Крак од ул.,Борка Утот,,

- Улица „Ст2,, во Четврт 3, Блок 3.13;
- Општински пат до н.м. Манастир-крак до Манастир „Свети Никола,,;
- Улица „Пр1,, во УАЕ бр. 13, УБ13.01, плански опфат А ;
- Општински пат од н.м. Оревоец до н.м. Крстец;
- Улица „Самоилова,,-крак;
- ПР Улица,, 11,, во УЕ6-УБ 6.01-опфат „ 1,,;
- Ст Улица „Ст 1,, во УЕ6- УБ 6.01 Плански опфат „3,,
- Улица во УАЕ 11 дел (Кп 8114/2 и др.)
- Улици во градот и населените места и др.

Вкупно: 2.500.000 ден.

2 - Изградба на улици и општински патишта

- Улица „Целе Мавроски,,;
- Улица „Кеј 1-ви Мај,,;
- Улица „Цане Илиески,,-крак во УАЕ 12;
- улици во УЕ2, УБ 2.02, плански опфат „2,,
- Ул.,Трајко Николоски „дел
- Пристапна улица со паркинзи- Крак од ул.,Борка Утот,,
- Крстосница со кружен тек на ул.,Архиепископ Доситеј,, и „Рампо Левката,,
- Улица „Самоилова,,-крак;
- улици во градот и населените места

Вкупно: 40.000.000 ден.

3 - Реконструкција, одржување, рехабилитација, тампонирање, тротоари, пешачки патеки, ударни дупки, нивелација на шахти, прокопи и др., на улици и општински патишта

Реконструкција на улици и општински патишта

- Ул.,Мице Козар,,дел
- Ул.,Трајко Николоски,,дел
- Ул.,Кеј 1-ви Мај,,дел

Вкупно: 21.000.000 ден.

Одржување, рехабилитација, ударни дупки, нивелација на шахти, прокопи, тампонирање и др. работи на улици, општински патишта и тротоари

- улица „Кеј 9-ти Септември,,дел
- улица „Кеј 1-ви Мај,,дел,
- Булевар „Гоце Делчев,, дел,(продолжение)
- Ул.,Цар Самоил,, дел
- улица „Кеј 19-ти Септември,,дел
- Улица „Благоја Крстески,,;
- Улица „Дабнички завој,,дел;
- улица „Дабничка,,дел
- улица,, Орде Чопела,,дел
- улица „Осоговска,,;
- улица „Бистра планина,,
- улица „Леце Котески,,
- улица „Борка Лопач,,дел,
- улица „Мечкин Камен „дел,
- Ул.,Пчиња,,дел
- Ул.,Партизански Одреди,,
- Ул.,Панко Брашнаров,,

- Ул.,Нане Наумоски,,
- Ул.,Орде Тодороски Шемко,,
- Ул.,Нада Ламеска,,
- Ул.,Ѓоре Ѓорески,,
- Трим патеки на „Могила на непобедените,,
- улици во градот и населените места

Вкупно: 20.000.000 ден.

4 - Надзор над изградба

Вкупно: 2 000 000 ден.

5 - Надомест за одземен имот

- Улица „Ст2,, во Четврт 3, Блок 3.13;(зад М.Цепенков)
- ПР Улица,, 11,, во УЕ6-УБ 6.01-опфат „ 1,,; (зад уред)
- Ст Улица „Ст 1,, во УЕ6- УБ 6.01 Плански опфат „3,, (зад уред)
- Улица „Мечкин Камен,,дел,
- улица,,Кеј 9-ти Септември,,-крак-пешачка патека;
- Општински пат до н.м. Манастир-крак до Манастир „Свети Никола,,;
- Улици во Четврт 2 блок 2.3(кај „Градинка и Базен,,)

Вкупно: 7.000.000 ден.

Се вкупно ЈД0 = 92.500.000ден.

JDB - Архитектонско и партерно уредување на јавна површина – пешачка зона во Стара градска чаршија
Развојна програма

Вкупно JDA = 30.000.000ден.

JG0 - ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

1.Изработка (Подготвување) на Основни Проекти за линиски инфраструктурни градби и хидро-технички објекти

- Основен проект за дел од локален водоснабдителен систем- Водоводна мрежа и хидротехнички објекти (препумпни станици, бунари, потисен цевовод и др.) во с.Канатларци, од постоен експлоатационен бунар, 4 800 000м.
- Основен проект за Реконструкција на стари градски извори „Лековски Извори,,од каптажа до собирна шахта за град Прилеп,
- Основен проект за Реконструкција на главен довод од „Пашоски ливади,, до собирна шахта за град Прилеп,
- и други проекти во градот и населените места во општината,

Вкупно 1 200.000,00 ден.

2. Изработка на Ревизија за

- Основен проект за дел од локален водоснабдителен систем- Водоводна мрежа и хидротехнички објекти (препумпни станици, бунари, потисен цевовод и др.) во с.Канатларци, од постоен експлоатационен бунар, 4 800 000м.
- Основен проект за Реконструкција на стари градски извори „Лековски Извори,,од каптажа до собирна шахта за град Прилеп,

Службен гласник на Општина Прилеп број 16 од 25.12.2020

- Основен проект за Реконструкција на главен довод од „Пашоски ливади,, до собирна шахта за град Прилеп,
- во други проекти во градот и населените места во општината,

Вкупно 800.000,00 ден.

3. Елаборати за хидролошки испитувања со цел изнаоѓање нови извори за вода

Во селата: Кадино Село, Ерековци и др. населени места,

Вкупно 500.000,00 ден.

4. Изградба на системи за водоснабдување

- Дел од водоводна мрежа со резервоар и др. пропратни елементи во с. Канатларци, од изведен експлоатационен бунар,
- Реконструкција на стари градски извори „Лековски Извори,, од каптажа до собирна шахта за град Прилеп,
- Реконструкција на главен довод од „Пашоски ливади,, до собирна шахта за град Прилеп,

Вкупно 4.500.000.00 ден.

Се вкупно JG0 = 7.000.000.00 ден.

ЈЮ- ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

1. Изработка (Подготвување) на Основни Проекти за линиски инфраструктурни градби и хидро-технички објекти

- ЗА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица „Цане Кузманоски,, (апр. 700м)..... 60 000,00 ден
- Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул. „Александар Македонски“ дел кај „Димо Наредникот,, (апр. 700м)..... 60 000,00 ден
- Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош (апр. 1400м). ..100 000,00 ден
- Делници за атмосферска канализација на поедини улици низ градот—апр 800,00 м..... 60 000,00 д.
- Реконструкција на таложници за зафаќање на сливни површински води и отворени сливни канали (апр 500м)..... 50 000,00 д
- во градот и во другите населени места во општината (апр 500м)..... 50 000,00 д

Вкупно: 380.000,00 ден

- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот (апр 800,00 м.) 40 000,00 ден
- Делови од локален канализациски систем со прочистителни станиции во други населени места во општината апр. 1500м¹..... 100 000,00 ден

Вкупно: 140.000,00 ден

2. Изработка на Ревизија за

- Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица „Цане Кузманоски,,
- Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул. „Александар Македонски“ дел кај „Димо Наредникот,,
- Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош
- Делници за атмосферска канализација на поедини улици низ градот--800,00 м
- Реконструкција на таложници за зафаќање на сливни површински води и отворени сливни канали
- во градот и во другите населени места во општината

Вкупно: 50.000,00 ден

- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800,м60 000,00ден
- Делови од локален канализациски систем со прочистителни станиции во други населени места во општината апр 1500м¹ ...100 000,00 ден

Вкупно: 160.000,00 ден

3. ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ЗА АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Делници за атмосфер. канализација на поедини улици низ градот апр800м¹

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800 м.

Вкупно 1.270.000.00 ден

Се вкупно ЈГО = 2.000.000 ден

ЈКО - ЈАВНА ЧИСТОТА – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

- Капитални субвенции за јавен превоз-Набавка на возило за смет (рата)

Вкупно ЈКО = 1.239 000 ден

ЈНО - УРБАНА ОПРЕМА

- Набавка на урбана опрема

Вкупно ЈНО = 1.551.000 ден.

ЈРО - ЈАВЕН ПРЕВОЗ – КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

- Капитални субвенции за набавка на нови автобуси за градски превоз

Вкупно ЈРО 15.000.000 ден.

LA0 - СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

- Затворање на деловни простори (Б1) со елементи за формирање на функционална целина во спортски објект

Вкупно LA0 = 5.000.000 ден.

LAA - ИЗГРАДБА НА БАЗЕН ВО НАСЕЛБА ТОЧИЛА

Развојна програма

Вкупно LAA = 46.700.000 ден.

VAA - ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА

Развојна програма

Вкупно VAA = 44.497.000 ден.

R10 - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА

- Субвенции на граѓани при набавка на грејни тела со инвертор за заштита на животна средина и велосипеди
- Субвенционирање на сретства за промена на кровни покривачи на колективни станбени згради (азбестни салонитки) заради заштита на животна средина

Вкупно R10 = 6.500.000 ден.

6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА

Трошоците за уредување на градежно земјиште, се утврдува согласно со реалните трошоци направени за соодветниот степен на уреденост на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура. Висината на трошоците се пресметуваат по м2 на нова корисна површина што ќе се гради и претставува збир на нето површините на подовите на сите простории на објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножен со коефициентот дефиниран во Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост („Сл весник на РМ,, бр.193 од 18.10.2016год.) и Правилникот за изменување на Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост („Сл весник на РМ,, бр.72 од 20.04.2018год.).

Степенот на уреденост на градежно земјиште и висината на трошоците даден е во следната табела

	Индивидуално становање (евра/м2)	Колективно становање (евра/м2)	деловни, јавни и други објекти (евра/м2)	производство дистрибуција и сервис (класа на намена Г), угостителски, туристички, хотелски комплекси и одморалишта (класа на намена А4) (евра/м2)
- повисок степен	30	40	60	100
- основен степен	26	35	40	100
- понизок степен	15	20	30	100

Во индустриските зони во градот, надоместокот за уредување на градежното земјиште се пресметува на максималната нето развиена површина за градба прикажана во табеларниот преглед од соодветниот ДУП за бараната парцела.

За линиски инфраструктурни објекти, се плаќа надоместок во зависност од должината која е прикажана во проектот и геодетскиот елаборат и тоа:

За должина: до 1 км - 50 евра, од 1 км до 10 км – 100 евра, над 10 км – 150 евра.

Надоместоците изразени во евра се пресметуваат во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на изготвување на пресметката.

Не се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште за објекти што ќе ги гради Општина Прилеп - Локална самоуправа и објекти ослободени со Одлука на Советот на Општина Прилеп.

Јавните претпријатија кои вршат комунални дејности на подрачјето на Општина Прилеп, плаќаат за уредувањето на градежното земјиште во висина од 30% од вредноста на објектите од комуналната инфраструктура што се градат, а се од нивна надлежност.

По иницијатива на жителите на градот и населените места, а во услови кога истите се заинтересирани со месен самопридонес да учествуваат во уредувањето на градежното земјиште, населението ќе учествува со 50% од вредноста на комуналните објекти и инсталации.

Меѓусебните права и обврски за уредувањето на градежното земјиште врз основа на документ за сопственост, извод од план и основен проект заверен од Општина Прилеп, се уредуваат со Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на Општината.

До колку вкупниот пресметан просечен надоместок за конкретната локација не ги покрива трошоците за уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа по стварно направените трошоци, по посебен трошковник, за уредувањето на локацијата и на соодветниот дел од пошироката локација што ќе се регулира со Анекс кон договорот за уредување на градежното земјиште.

Доколку постои водоводна и/или канализациона мрежа под објектот или на растојание од еден метар од надворешниот ѕид на објектот за кој се бара одобрение за градење, инвеститорот е должен да изврши реконструкција (изместување) на водоводната и/или канализациона мрежа на негова сметка, по претходно добиени хидротехнички услови од давателот на услугата.

Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок за уредување на градежното земјиште, инвеститорот не може да добие дозвола за употреба на објектот и приклучоци на комуналната инфраструктура.

Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште

-Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати со утврдена динамика на плаќање на следниот начин:

-инвеститорот е должен да уплати 50%(педесет проценти) од утврдениот износ во договорот, за надомест за уредување на градежно земјиште на денот на потпишување на договорот. Останатите 50%(педесет проценти) инвеститорот може да ги исплати на шест (6) рати .

6.1 Распоред на надоместокот за уредување на градежно земјиште

Во зависност од опременоста и опремувањето на градежното земјиште процентуалното учество на инфраструктурните објекти и инсталации во уредувањето на градежното земјиште изнесува:

- Објекти и инсталации од заедничко инвестирање 30 %
- Објекти и инсталации од индивидуално инвестирање 70 %, од кои за:
 - фекална канализација 15 %, атмосферска канализација 20 %, водовод 7 %, тротоари 11 %.
 - улично осветлување 10 %, коловоз асфалт 37 %, тротоари 11 %.

Сопственикот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната примарна или секундарна мрежа за индивидуално инвестирање од соодветното комунално претпријатие. До колку за постојните комунални инсталации, инвеститорот не добие писмена потврда за исправност на истата од соодветното комуналното претпријатие, Општината ќе склучи Договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште, за индивидуално инвестирање на инсталациите.

6.2 Надоместок за изградба на објекти во село, вон населени места и по ЛУПД

Инвеститорите кои ќе градат станбени објекти во урбаното подрачје на населените места во Општина Прилеп, ќе плаќаат надоместок за уредувањето на градежното земјиште во висина од 10 % од надоместокот од Основниот степен во градот.

За останатите намени на објекти, ќе се плаќа 30 % од Основниот степен во градот, освен за производство дистрибуција и сервиси (класа на намена Г), угостителски, туристички, хотелски комплекси и одморалишта (класа на намена А4).

Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.1. од оваа Програма.

Инвеститорите кои ќе градат во урбаното подрачје согласно на Урбанистичкиот план вон населени места или Локална урбанистичка планска документација во Општина Прилеп, ќе плаќаат надоместок за заедничкото инвестирање во износ од 30 % од Основниот степен во градот, освен за производство дистрибуција и сервиси (класа на намена Г), угостителски, туристички, хотелски комплекси и одморалишта (класа на намена А4).

Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.1. од оваа Програма.

Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си обезбедуваат приклучок на комуналните инсталации.

7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема или не е целосно изградена секундарната инфраструктура, а сопственикот на земјиштето инсистира сам со свои средства да ја гради истата согласно заверена техничка документација за градење, должен е на Локалната самоуправа за изградената основна мрежа, да и надокнади трошок во висина од 30 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште утврден со Програмата и да овозможи на идните сопственици на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надоместок.

Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам треба да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и истата да ја предаде на локалната самоуправа без надоместок.

За изграден објект или комунална инфраструктура, која технички е примена и со неа стопанисува соодветно надлежно претпријатие, по барање на инвеститорот ќе му биде одбиен процент од индивидуалното задолжение за користење на тој објект или инсталација.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа без надоместок, да се овозможи приклучување на нови идни корисници на земјиштето, а новите корисници на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

Водоснабдителен или канализационен систем изграден со средства на граѓани, домашни и странски донатори или други корисници, со договор се отстапува на управување на давателот на услугата и претставува целина на единствениот водоснабдителен или канализационен систем.

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Прилеп.
2. Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Прилеп,,.

Број 09-3157/15
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

1. Годишната Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-3159/15
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 40 , 93, 94, 95, и 96 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ 32/20), член 22, став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 26 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 25.12.2020 год, донесе:

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА**

1. Вовед

Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на Општина Прилеп за 2021 година, која што опфаќа изработка и донесување на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација, урбанистичко-проектна документација и планско-проектна документација, што претставува основа за уредување и опремување на градежното земјиште. Планирањето исто така е и основа за создавање на единствена реална функционална целина преку кое ќе се овозможи отворање на нови локации за :

- А-Домување во станбени куќи и станбени згради
- Б-Комерцијални и деловни намени
- В-Јавни институции
- Г-Производство, дистрибуција и сервис
- Д-Зеленило и рекреација
- Е-Инфраструктура

Планирањето се овозможува преку:

- Изработка на нов ГУП или измена и дополнување на постоечкиот
- Изработка на нови ДУП-ови или измена и дополнување на постоечките
- Урбанистички планови за село
- Урбанистички планови вон населено место
- Урбанистички проекти

2. Планирани активности

Урбанистичко планирање

I. Регулациски планови (ќе продолжат огласно чл.94 од Закон за урбанистичко планирање Сл.Весник на РСМ 32/2020)

II. Детални урбанистички планови

III. Урбанистички планови за село

IV. Урбанистичко планска и проектна документација

V. Урбанистички план вон населено место

I. РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ

1	Регулациски план за Четврт 5,2	54,71ха	Финансирано од правни и физички лица
2	Регулациски план за Четврт 7,3	8,4 ха	Финансирано од правни и физички лица

II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

1	Детален урбанистички план за Четврт 2 Блок 2.10	5,10 ха	Финансирано од средства на општината
2	Детален урбанистички план за Четврт 2 Блок 2.11	5.85 ха	Финансирано од правни и физички лица
3	Детален урбанистички план за Четврт 3 Блок 3.11	7,21 ха	Финансирано од правни и физички лица
4	Детален урбанистички план за Четврт 3 Блок 3.12	11.08ха	Финансирано од средства на општината
5	Детален урбанистички план за Четврт 4, блок 4.1, блок за детално планирање 4.1.1	2,65 ха	Финансирано од правни и физички лица
6	Детален урбанистички план за Четврт 4, блок 4.2, блок за детално планирање 4.2.5	6,66 ха	Финансирано од правни и физички лица
7	Детален урбанистички план за Четврт 4, блок 4.2, блок за детално планирање 4.2.11	6.87 ха	Финансирано од правни и физички лица
8	Детален урбанистички план за Четврт 5, Блок 5.1	11.64 ха	Финансирано од правни и физички лица
9	Детален урбанистички план за Четврт 6, Блок 6.1	7,91 ха	Финансирано од средства на општината
10	Детален урбанистички план за Четврт 6, Блок 6.2	16,5 ха	Финансирано од правни и физички лица
11	Детален урбанистички план за Четврт 6, Блок 6.3	18,84 ха	Финансирано од средства на Влада
12	Детален урбанистички план за Четврт 7, Блок 7.2	6,41ха	Финансирано од средства на општината
13	Детален урбанистички план за Четврт 7, блок 7.4, блок за детално планирање 7.4.1	3,18 ха	Финансирано од правни и физички лица
14	Детален урбанистички план за Четврт 7, блок 7.5	14,21 ха	Финансирано од правни и физички лица
15	Детален урбанистички план за Четврт 8, Блок 8.1	5.58 ха	Финансирано од средства на општината
16	Детален урбанистички план за Четврт 10, блок 10.5, блок за детално планирање 10.5.2	3,19 ха	Финансирано од правни и физички лица
17	Детален урбанистички план за Четврт 11 Блок 11.4	45,8 ха	Финансирано од средства на Влада
18	Детален урбанистички план за Четврт 12 Блок 12.4	11,27 ха	Финансирано од средства на општината

19	Детален урбанистички план за УЕ15, УБ 15,01 ПО„3“ (Детален урбанистички план за четврт 12, блок 12.1 плански опфат „3“)	1,02 ха	Финансирано од правни и физички лица
----	---	---------	--------------------------------------

При изработка на ДУП (како и измена и дополнување на ДУП)- граница на плански опфат за детално планирање ќе биде дефиниран согласно Законот за урбанистичко планирање и во согласност со важечкиот генерален урбанистички план.

III УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО

1	Плетвар	38,06ха	Финансирано преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
2	Селце	29,52ха	
3	Тополчани	95,98ха	
4	Ерековци	69,08ха	
5	Мажучиште	48,6ха	
6	Кадино Село	24,68ха	
7	Галичани	24,24ха	
8	Алинци	38,18ха	
9	Ново Лагово	43,5ха	
10	Витолиште	50,98ха	
11	Чепигово	12,61ха	
12	Клепач	20,13ха	
13	Подмол	18,41ха	
14	Загорани	28,44ха	
15	Голем Радобил	12,29ха	
16	Веселчани	13,96ха	
17	Крушевица	22,55ха	
18	Штавица	15,91ха	
19	Тројкрсти	13,89ха	
20	Дабница	16,5ха	
21	Бонче	24,31ха	
22	Волково	7,1ха	
23	Старо Лагово	7,48ха	
24	Беловодица	14,62ха	
25	Шелеверци	7,45ха	
26	Тројаци	9,87ха	
27	Прилепец	11,22ха	
28	Ракле	9,83ха	
29	Манастир	17,4ха	
30	Леништа	8,93ха	
31	Канатларци	89,20ха	Финансирано од средства на Влада
32	Ореовец	30,35ха	Биро за регионален развој
33	Крстец	20ха	Биро за регионален развој

IV. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА И ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	ЛУПД за изградба на објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори-биогаз со капацитет до 1MW, со намена Е2-комунална	Финансирано од правни и физички лица
---	---	--------------------------------------

	супраструктура на дел од КП 1781, на дел од КП 1778, дел од КП 1782 и дел од КП 1783, КО Големо Коњари 1, општина Прилеп	
2	ЛУПД ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГП СО УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ (СОНЦЕ) СО НАМЕНА Е2- КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА КП 1388/1, КП 1388/2, КП 1391, КП 1392, КП 1393, КП 1394, КП 1395, КП 1396, КП 1397, КП 1398, КП 1399, КП 1400, КП 1401, КП 1402, КП 1403, КП 1404, КП 1405, КП 1406, КП 1407, КО ТОПОЛЧАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП	Финансирано од правни и физички лица
3	ЛУПД за комерцијално деловен комплекс со основна класа на намена Б3 големи угостителски единици со компатибилни класи на намени	Финансирано од правни и физички лица
4	ЛУПД за изградба на стопнаски комплекс во ГП на КП2025, КП2024, КП2022-дел, КП3012-дел КО Присад, Општина Прилеп	Финансирано од правни и физички лица

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

1	Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект - подземен електричен 20 kV кабел од постоечки челичен решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 10 kV ДВ Славеј до новопланираната трафостаница СТС 10(20)/0.4kV, 50Hz, 630kVA „ДПТУ ГОЛД ЛАНД“ Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, општина Прилеп	Финансирано од правни и физички лица
2	Проект за инфраструктура за пристапен пат од локален пат Л600195537 (стар пат Прилеп - Скопје) до концесија за експлоатација за минерална сировина - мермер на локалитетот с. Беловодица КО Беловодица - дел Општина Прилеп	Финансирано од правни и физички лица
3	Проект за инфраструктура за општински пат Л6001955 29 од с. Ореовец до с. Крстец во КО Ореовец и КО Крстец, општина Прилеп	Финансирано од правни и физички лица
4	Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4 kV надземен извод низ КП бр.1239, бр.752, бр.2842, бр.750 и бр.1256 (КО Канатларци) – Општина Прилеп	Финансирано од правни и физички лица
5	Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Изградба на нов 10(20) kV надземен вод низ КП бр.4594 (КО Варош вон.грд.) и КП бр.2760 (КО Мало Коњари) – Општина Прилеп	Финансирано од средства на општината
6	ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО - ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Проект за дислокација на сегмент од оптички кабел Прилеп-Битола за клучка ТИРЗ Прилеп/Алинци, ОПШТИНА ПРИЛЕП	Финансирано од правни и физички лица

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ:

1	Архитектонско - урбанистички проект за изградба на хала за сервис за автобуси (ГЗ) на Г.П. бр. 64, ДУП за УАЕ 1, УБ 1.04, К.П. бр. 3415, м.в. Бакалица, КО Варош, општина Прилеп	Финансирано од правни и физички лица
2	Архитектонско-урбанистички проект за препарцелација на градежни парцели, ГП 10 и ГП 11 од ДУП за УАЕ бр. 17, УБ бр. 17.02, дел Г, Општина Прилеп	Финансирано од правни и физички лица
3	АУП за препарцелација на ГП бр 163 од ДУП за УАЕ 1, УБ 1.04	Финансирано од правни и физички лица
4	АУП за ГП бр.1.1, по ДУП за УЕ 1 и 2, дел од УБ 1.4 и 2.4, локалитет Точила, ООУ Блаже Конески - Прилеп	Финансирано од средства на општината

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ:

1	Ул.,Трајко Николоски,,600м.	Финансирано од средства на општината
2	Ул.,Кеј 9-ти Септември,,, делови 1900м.(со сите фази на линиска инфраструктура)	Финансирано од средства на општината
3	Дел од локален водоснабдителен систем- Водоводна мрежа и хидротехнички објекти (препумпни станици, бунари, потисен цевовод и др.) во с.Канатларци, од постоен експлоатационен бунар, 4 800 000м	Финансирано од средства на општината
4	Општински пат од н.м. Манастир-крак до Манастир „Свети Никола“ 300м	Финансирано од средства на општината
5	Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица „Цане Кузманоски,,апр.300м	Финансирано од средства на општината
6	Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.,„Александар Македонски,, дел кај ул.,„Димо Наредникот,,,200м.	Финансирано од средства на општината
7	Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош.700м.	Финансирано од средства на општината
8	Делници за атмосфер. канализација на поедини улици низ градот--800,00 м.	Финансирано од средства на општината
9	Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800,00 м.	Финансирано од средства на општината
10	Делови од локален канализациски систем со прочистителни станиции во други населени места во општината.	Финансирано од средства на општината

3. Финансирање

За финансирање на Урбанистичките планови за село, наведени во оваа Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2021 година, се обезбедени средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, во согласност со законот, за Урбанистичкиот план за село Канатларци

се обезбедени средства од Владата на РСМ, како и за ДУП за Четврт 6 Блок 6.3 и Четврт 11 Блок 11.4, се обезбедени средства од Владата на РСМ.

За финансирање на останатите урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Прилеп за 2021 година и од страна на заинтересирани правни и физички лица, чишто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.

4. Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на Годишната програма за изработка на урбанистичките планови, Општината како нарачател на планот постапува согласно Законот.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,

Број 09-3157/16
25.12.2020година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ И СТАНДАРДИ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ А УРБАНА ОПРЕМА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Програмата за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-3159/16
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 80 од Законот за градење (“Службен весник на РМ” бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на РСМ” бр. 279/20), член член 26 ст 1 точка 16 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп (Сл.гласник бр.6/03, 4/05 и 10/08) Советот на Општината Прилеп на седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе:

ПРОГРАМА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ И СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ
НА УРБАНА ОПРЕМА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Општи одредби

Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат критериумите и стандардите за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Прилеп.

Член 2

Урбана опрема може да се поставува во согласност со закон, прописите донесени врз основа на закон, критериумите и стандардите утврдени со оваа одлука и условите, начинот и постапката утврдени со посебни прописи.

Член 3

(1) Како урбана опрема согласно член 2 став 4 од Законот за градење. се смета опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички, културни и спортски настани, опрема за спортско-рекреативни активности, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, пливачки објекти, паркинзи во функција на објекти на органите на државна управа и на објекти на општините, рекламни и информативни паноа, детски

игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.

(2) Под "јавна површина" се подразбира простор кој во важечките акти за уредување на просторот е дефиниран и означен со регулациони линии, градежно земјиште кое е во општа употреба и воздушниот простор над него.

(3) Слободна проодна површина е дел од јавната површина наменета исклучиво за движење на пешаци, на која не смее да се поставува урбана опрема.

Член 4

(1) Одредбите на оваа одлука се применуваат во управната постапка во која се решава за основаноста на барањето за поставување на урбана опрема на јавни површини.

(2) Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на дефинирани градежни парцели согласно детален урбанистички план.

2. Општи стандарди и критериуми за поставување на урбана опрема

Член 5

(1) Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, не смее да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува или намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

(2) Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го нарушува или намалува естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава или непријатна миризма.

Член 6

Поставување на урбана опрема се врши на начин што истата не смее да биде трајно прицврстена за подлогата, а нејзиното поставување и отстранување треба да може да се изведе лесно, едноставно и без оштетување на подлогата.

Член 7

Урбаната опрема како и јавната површина врз која е поставена мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

Член 8

(1) При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.

(2) При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни зафати, а особено не зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што се користи.

(3) При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците или лица со посебни потреби.

Член 9

(1) Минималната широчина на јавната површина- тротоари на сообраќајници на кои може да се постави урбана опрема, изнесува **3,2м.**

(2) При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандарди: поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од **0.80 м** од рабникот на коловозот (за кошничка за

отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) односно **1.5м до 2,5м** од рабникот на коловозот (за автобуски стојалишта, киосци, дрвореди).

(3) Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува **2.4 м**, а при поставување на настрешници и тенди минималната височина изнесува **2.8 м**.

Член 10

- (1) Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, е дозволено само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа Програма и условите од други прописи.
- (2) Доколку во просторот околу деловниот објект има организирана јавна пешачка прометна површина на која може да се постави урбана опрема, тогаш вршителот на дејноста од деловниот објект има право да поднесе барање за користење на истата, за кое ќе биде потребно да обезбеди посебно мислење од страна на Комисија формирана од Градоначалникот за одобрување на елаборати за исполнети стандарди од оваа одлука и условите од други прописи.
- (3) Опремата може да излегува од границите на ширината и должината на објектот доколку местото каде што се поставува урбаната опрема претставува просторна целина, поставувањето не го попречува нормалното движење на пешаци и интервентни возила, ги исполнува пропишаните стандарди од оваа одлука и како целина е одобрена од страна на Комисијата формирана од Градоначалникот за споредување на оваа Одлука.

Член 11

- (1) При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува **1,5м**.
- (2) Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од **1,2м**.
- (3) Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото или од најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.

Член 12

- (1) Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум **8,0 м** од пресечната точка на двете регулациони линии.
- (2) Доколку пешачката површина е поголема од 5,0 м, во радиусот на свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од **2,5 м** од работ на коловозот односно од најистурениот елемент (дрво, комунален или рекламен објект).

Член 13

При поставувањето на урбаната опрема, покрај стандардите утврдени со оваа Одлука, мора да се почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење, видот на дејноста која се врши и слично.

Член 14

- (1) Низ пешачките улиците во централното градско подрачје, минималната широчина на слободната пешачка проодна површина, треба да изнесува од 1,5м до 2,5 м, во зависност од просторните услови утврдени при увидот на лице место

- (2) На плоштадите, пешачките улици во централното градско подрачје и други места каде за тоа постојат просторни услови, површина за поставување на отворени тераси за угостителска дејност ќе се утврдува согласно исполнети минимално технички услови, но не поголема од **6.00 м** мерено од објектот према слободната јавна површина.

3. Посебни стандарди за поставување на урбана опрема

Платформи

Член 15

- (1) Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани (манифестации), како и придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното користење.
- (2) Платформите се поставуваат на изградено градежно земјиште кое може да прими поголема група на граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.
- (3) Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја користел јавната површина.

Информативни паноа

Член 16

- (1) Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на град Прилеп, возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и други манифестации.
- (2) Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.
- (3) Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.

Телефонски говорници

Член 17

- (1) Телефонски говорници, поштенски сандациња, интернет пултови и банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на зид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.
- (2) Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите изнесува **1,5м x 1,5м**, како би се овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните пешачки движења.

Јавни санитарни јазли

Член 18

Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната локација

Тераси, шанкови и настрешници

Член 19

- (1) Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и параметрите за

непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17) особено по однос на минималните димензии на пешачки површини - тротоари, по однос на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот (пешачки, движење на лица со хендикеп), пристап на амбулантно, противпожарно, полициско и комунално возило (возила на јавни служби).

(2) Не е дозволено затворање на урбаната опрема на летната тераса со најлони, стаклени прегради и сл. За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истата може да се прекрие со лесен материјал или елементите да се отстранат од јавната површина. При тоа се забранува скаладирање на урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон улица и негово натрупување на куп.

Член 20

(1) На површината на која се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици, жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.

(2) Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси,столици, настрешница, чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ на одобрената површина.

(3) Јавна површина може да се користи за летна тераса (вршење на угостителска дејност) со поставување само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго.

Член 21

(1) Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува **1,5м**.

(2) Масите и столиците како елементи на летната тераса мора да бидат изработени од квалитетни материјали.

Член 22

(1) Сите направи за заштита од атмосферски влијанија (чадори, тенди и настрешници) поставени на една тераса теба да бидат усогласени по боја и облик и да сочинуваат една естетска целина.

(2) Чадорите се со минималната слободна височина од **2.4м**. Чадорите за сонце поставени и отворени не смеат со ниеден елемент да ја надминуваат линијата на одобрениот простор, можат да ја наткрива само одобрената површина и не смеат да биде прицврстен за подлогата.

Член 23

(1) Тендите се типски - монтажни елементи конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со сидот на објектот.

(2) При поставување на тенди над зона во која се организираат летните тераси, минималната слободна височина изнесува **2.8м**.

(3) Поставената и монтирана тенда смее да го наткрива само одобрениот простор за летна тераса.

(4) Страните на тендата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта од тендата заради изградба на зимска градина на јавна површина.

Член 24

(1) Настрешница е лесен монтажно - демонтажен елемент кој се поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната површина.

(2) При поставување на настрешници минималната слободна височина изнесува **2.8м**.

(4) доколку се поставуваат настрешници, не се поставуваат други видови на заштита од атмосферски влијанија.

(4) Страните на настрешницата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта од тендата заради изградба на зимска градина на јавна површина.

Член 25

(1) Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат да излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволениот простор за летна тераса, не смеат да бидат фиксно прицврстени за подлогата и не смеат да имаат висина поголема од **0,8 м**.

(2) Оградите и жардињерите треба да бидат изведени од квалитетни материјали, со високо естетско ниво и да се вклопуваат во амбиентот.

(3) Во пешачките зони жардињерите може да го увичат одобрениот простор, доколку тоа го подобрува естетскиот изглед на целокупното опкружување.

Самостоечките рекламни паноа

Член 26

(1) Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини и во профилот на сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на РМ" бр.54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11) и посебен акт на Општина Прилеп.

(2) Самостоечките рекламни паноа може да се постават со проект за поставување на урбана опрема, по претходно одобрување од страна на посебната комисија формирана од Градоначалникот на општина Прилеп.

(3) Поставување на самостоечки рекламни паноа за периодот 2019-2023 година се уредува со посебна Програма донесена од страна на Советот на општина Прилеп, во која ќе бидат опишани техничките карактеристики, начинот и постапката на поставување на урбана опрема – рекламни самостоечки паноа во сообраќајни површини на општински патишта и улици на подрачјето на општина Прилеп.

Опрема за забава на деца и детски игралишта

Член 27

(1) Опремата за забава на деца може да се постави на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено земјиште), во близина на паркинг простор, а просторот се дава на краткотрајно користење **до 30 дена**.

(2) Опремата за забава на деца може да се постави со проект за поставување на урбана опрема, по претходно одобрување од страна на посебната Комисија формирана за таа цел од страна на Градоначалникот на општина Прилеп.

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци

Член 28

(1) Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно ревидирана проектна документација за поставување на урбана опрема.

(2) Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од **1,0м x 1,2м** за луѓето со хендикеп.

(3) Корпите за отпадоци може да бидат поставен како слободностоечки или прикачени за светилки или фасади на објекти.

Жардињери, граничници

Член 29

(1) Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен за поставување на урбана опрема од слободната проодна пешачка површина или од сообраќајницата.

(2) Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот.

(3) Поставувањето на овие елементи е во границите на одобрената јавна површина.

Член 30

(1) Составен дел на оваа Програма е Графичкиот прилог во кој се утврдени макролокации за одредени видови на урбана опрема, кои можат да се предвидат.

(2) Составен дел на оваа Програма е Графички прилог во кој се утврдени макролокациите за Автобуски постојки и стојалишта на Општина Прилеп – постојни и новопланирани линии на градскиот автобуски превоз, изработен од ЈП ПУП Прилеп

(3) За сите други видови на урбана опрема, партерно уредување, автобуски стојалишта, јавни санитарни јазли и други, за кои ќе се појави потреба за поставување, дополнително ќе се утврдуваат макро и микролокации, врз основа на Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, ревидирана проектна документација и друга потребна документација, кои ќе бидат одобрувани од посебна Комисија формирана од Градоначалникот на општината, за конкретната намена.

(4) Графичкиот прилог за микролокациските услови за поставување урбана опрема ќе биде дефиниран од страна на надлежниот сектор кој ја води постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема, и ќе биде составен дел на одобрението.

4. Преодни и завршни одредби

(1) Надзор над примената на оваа Програма врши надлежниот Сектор инспекторат на општината, кој е должен да води и посебен Регистар на издадени одобренија за поставување на урбана опрема.

(2) Одредбите на оваа Програма не се однесуваат на утврдени градежни парцели, согласно детален урбанистички план, каде организацијата на просторот се врши согласно планска и проектна документација.

(3) Изменување и дополнување на оваа Програма се врши на начин како и што се донесува.

(4) Со денот на влегување во сила на оваа Програма, престанува да важи Програмата за стандарди и критериуми за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп за 2020 година (“Службен гласник на општина Прилеп” број 2/20 и 3/20). Графичките прилози остануваат да важат.

(5) Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Прилеп”.

Број 09-3157/17
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА И УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

1. Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и условите, начинот и постапката за поставување на урбана опрема, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08-3159/17
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 80 од Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 279/20), а во врска со член 8 став 2 и член 16 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18), член 12 став 3 и член 41 став 2 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на РМ“ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 17/16), член 8 став 3 од Законот за занаетчиство („Службен весник на РМ“ бр.215/15), а согласно член 26 став 1 точка 16 од Статутот на општина Прилеп (Сл.гласник на општина прилеп бр. 6//03, 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп, на 51-та седница, одржана на 25.12. 2020 година, донесе:

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА И УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

1. Општи одредби

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потребата за поставување на урбана опрема и се уредуваат условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема на јавни површини кои претставуваат градежно изградено и уредено земјиште, без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Прилеп, согласно член 80 став 1 од Законот.

Член 2

Како урбана опрема се смета опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна, сладолед, телефонски говорници, автобуски постojки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички, културни и спортски настани, опрема за спортско-рекреативни активности, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, пливачки објекти, паркинзи во функција на објекти на органите на државна управа и на објекти на општините, рекламни и

информативни паноа, детски игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци, согласно член 2 став 4 од Законот.

Член 3

Потребата за поставување на урбана опрема, во смисла на оваа одлука, се смета за утврдена, доколку се исполнети општите и посебните критериуми и стандарди за поставување урбана опрема кои се утврдени во Програмата за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп, како и условите, начинот и постапката утврдени во оваа одлука и доколку нивното поставување е во согласност со одредбите на законот и останатите прописи донесени врз основа на закон.

Член 4

- (1) Поставување на урбана опрема се врши врз основа на издадено одобрение за поставување на урбана опрема.
- (2) Одобрение за поставување на урбана опрема се издава за поставување комунална урбана опрема, монтажно-демонтажна урбана опрема, рекламно-информативна урбана опрема и комерцијано-угостителска урбана опрема.
- (3) За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, заинтересираниот субјект поднесува барање до Градоначалникот на општина Прилеп.
- (4) Одобрението од став (1) на овој член го издава Градоначалникот на општина Прилеп.

Член 5

- (1) Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:
 - дневно за време до 24 часа, и краткотрајно за период до 30 дена за монтажно-демонтажна урбана опрема во функција на туристички, културни и спортски настани (манифестации, презентации, изложби и сл);
 - сезонско, за период од 3 до 12 месеци (трговија на мало и сл);
 - годишно, за период до 1 година, за комерцијално-угостителска урбана опрема.
- (2) По истекот на периодот на важност на одобрението за поставување на урбана опрема надвор од деловен простор, истото не се продолжува, а барателот потребно е да поднесе барање за ново одобрение, најмалку 10 дена пред истекот на рокот на важност на претходното одобрение или доколку е сеуште во важност одобрението, да достави Известување за престанок на користење на одобрената јавна површина, со наведени причини за престанокот.

2. Постапка за добивање на одобрение за поставување на урбана опрема

Член 6

6.1. Кон барањето за поставување на урбана опрема на тераси со или без настрешници (поставување на маси и столици пред угостителски објект), покриени и непокриени шанкови и елементи за изложување на производи (полици, фрижидери и сл) се приложуваат:

1. Извод од централен регистар за правен субјект;
2. Кога барател е физичко лице кое согласно закон врши угостителска дејност, се доставува копија од лична карта и прецизно наведена дејност што сака да ја врши на бараната локација;
3. Доказ дека се исполнети минималнотехнички услови за вршење на дејноста и други услови пропишани со закон (Решение или друг доказ дека барателот поднел пријава за исполнување

на минимално-технички услови за вршење на дејност), освен доколку во својство на барател се јавува физичко лице;

4. Микролокациските услови издадени од општината, во размер 1:1000, согласно претходното одобрение, доколку има;
5. Копие од катастарски план, доколку поднесува барање по прв пат;
6. Доказ за платена административна такса;
7. Потврда издадена од Општина Прилеп дека барателот нема неподмирени обврски по основ на неплатени комунални такси;

6.2. Кон барањето за урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа: продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, настрешници кои се поставуваат над јавна површина, се доставува:

1. Извод од соодветниот регистар каде е регистриран заинтересираниот субјект;
2. Проектна документација;
3. Потврда издадена од Општина Прилеп дека барателот нема неподмирени обврски по основ на неплатени комунални такси;
4. Геодетски елаборат со нумерички податоци.

6.3. Кон барањето за поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, дополнителни монтажено-демонтажни паркинг простори, рекламни паноа, фонтани и пливачки објекти, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти и опрема за спортско-рекреативни активности, кон барањето се доставува

1. Извод од ДУП;
2. Основен проект (со статика) изготвен од овластена фирма;
3. Извештај за Ревизија извршен од овластена фирма;
4. Геодетски елаборат со нумерички податоци.

6.4. Кон барањето за поставување на клупи, чешми, корпи за отпадоци, фонтани, канделабри, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, и останати видови на урбана опрема, која не се однесува на вршење на дејност, опрема во функција на туристички, културни и спортски настани се доставува:

- Извод од соодветен регистар каде што е регистриран заинтересираниот субјект, не постар од 6 месеци.
- Проектна документација за поставување на урбана опрема со следната содржина:
 - назив и седиште на заинтересираниот субјект;
 - регистрација на дејност, лиценца и овластување од одговорна проектантска куќа и одговорниот проектант;
 - технички опис;
 - извод од ДУП или Графички прилог од заверен Основен Проект за реконструкција за предметниот локалитет или микро-локациски услови во размер 1:1000;
 - детални цртежи со опис на постојната состојба и околниот простор со околните објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура (ситуација 1:500 или 1:200);
 - детални цртежи со опис на новата состојба и околниот простор со околните објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура (ситуација 1:500 или 1:200, основи 1:200 или 1:100, пресеци 1:100 или 1:50 и детали 1:50 или 1:25).

Член 7

- (1) Надлежниот орган, врз основа на комплетно и основано барање од точка 6.1., и по извршениот увид на лице место, изготвува графички приказ на површината која може да се користи, со утврдени максимални мерки на просторот на кој може да се поставува урбаната опрема и

слободната проодна површина, заради можност за пристап за интервентни возила (противпожарни возила, возила на брза помош, полиција и сл.). Доколку со барањето е поднесена и проектна документација, графичкиот приказ претставува Извадок од заверената документација.

- (2) Доколку надлежниот орган, процени дека има одредени специфични потреби, пред издавањето на одобрението, а заради утврдување на конкретната потреба, ќе побара од барателот, барањето да го дополни со детален цртеж (ситуација со пошироко опкружување и детали за поставување на опремата), изготвен од овластено лице;
- (3) Графичкиот прилог е составен дел на одобрението за поставување на урбаната опрема.

Член 8

По приемот на барањето, од страна на надлежниот орган во рок од 7 (седум) работни дена се врши увид на лице место од аспект на усогласеноста и основаноста на барањето со одредбите на законите и прописите донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во одлуката за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп.

Член 9

(1) Постапката по барањето за поставување урбана опрема ја спроведува надлежниот орган при општина Прилеп, односно Секторот за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина и Секторот за финансиски прашања.

(2) Доколку барањето е основано, комплетно и е во согласност со одредбите на законите и прописите донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди утврдени во Програмата за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп, се изготвува Одобрение за поставување на урбана опрема.

Член 10

Одобрението од член 9 став (2) на оваа Одлука се проследува до Сектор за финансиски прашања – Одделение за администрирање со приходи на општина Прилеп, за понатамошно постапување околу утврдување и наплата на комуналната такса, согласно Законот за комунални такси и согласно Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси (Сл.гласник на Општина Прилеп бр. 25/07, 2/09, 1/10, 3/18 и 18/18),.

Член 11

Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на пропишан образец согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на одобрението за поставување на урбана опрема (Сл.весник на Р.М. бр.36/10).

Одобрението за поставување на урбана опрема содржи особено:

- назив и седиште на заинтересираниот субјект;
- услови за поставување на урбана опрема, начинот на уредување и користење на површината;
- границите и површината на локацијата, односно на јавната површина на која ќе се постави урбана опрема;
- времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема;
- услови за престанок на важењето на одобрението, пред истекот на рокот за кој е издадено.

Член 12

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на времето за кое е издадено доколку:

• урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување, утврдено со акти на надлежни инспекции издадени во вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните овластувања, и тоа од:

- овластените градежни инспектори на општина Прилеп;
- комунални инспектори на општина Прилеп, во рамките на нивните законски овластувања, и
- други органи и инспекциски служби во рамките на нивните надлежности и овластувања.

• престане важењето на одобрението за користење на јавна површина надвор од деловен простор,

• При реализација на планови и програми, како и други надлежности на општина Прилеп, ако има потреба од тоа, согласно член 14 став 2 на оваа одлука.

Член 13

Правото да се постави урбана опрема на јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да го пренесе на друго лице.

Член 14

- (1) Издаденото одобрение за поставување на урбана опрема надвор од деловен простор не значи ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани согласно други закони и прописи поврзани со дејноста.
- (2) Општина Прилеп го задржува правото, при реализација на планови и програми на општината, на имателот на одобрението за поставување на урбана опрема надвор од деловен простор да му наложи дислокација на урбаната опрема и во целост да го поништи одобрението.

3. Надзор

Член 15

Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа одлука вршат овластените градежни инспектори на општина Прилеп и комуналните инспектори на општина Прилеп, во рамките на нивните законски овластувања, како и овластениот даночен инспектор, согласно член 17 од Законот за комунални такси, односно Управата за јавни приходи.

4. Преодни и завршни одредби

Член 16

(1) Правните лица, трговците поединци и физичките лица што имаат поставено урбана опрема на јавна површина, се должни да го усогласат своето работење со одредбите на оваа одлука во рок од 30 дена од денот на нејзиното влегување во сила.

(2) Доколку лицата од став (1) на овој член не го усогласат своето работење со одредбите на оваа одлука во рокот определен со став (1) на овој член, должни се површината што ја користеле, веднаш да ја ослободат од поставената урбана опрема, а во спротивно истата ќе биде отстранета на нивен трошок.

(3) Постапките започнати пред влегување во сила на оваа одлука за кои не е издадено одобрение за поставување на урбана опрема надвор од деловен простор ќе продолжат согласно одредбите на оваа одлука.

Член 17

При спроведувањето на оваа одлука соодветно ќе се почитуваат и применуваат одредбите за надзор и прекршочни санкции од законите означени во основот на оваа одлука.

Член 18

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема ("Службен гласник на општина Прилеп" број 2/20 и 3/20).

Член 19

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Број 09-3157/18
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА НА ДУП ЗА ЧЕТВРТ 3, БЛОК 3.13, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на техничка исправка на ДУП за четврт 3, блок 3.13, Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-3159/18
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на 36 став 6 и 7 од Законот за и урбанистичко планирање, (Сл.Весник на РСМ бр.32/2020), " член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 25.12.2020 година, донесе:

О Д Л У К А

за донесување на техничка исправка на ДУП за четврт 3, блок 3.13, Општина Прилеп

член 1

Со оваа одлука се врши техничка исправка на ДУП за четврт 3, блок 3.13 Општина Прилеп, донесен со Одлука на Советот на Општина Прилеп број 09-1194/4 од 14.05.2020 година .

член 2

Техичка исправка се врши по доставен Предлог за техничката исправка на Детален урбанистички план изработен од ЈП за ПУП бр10-2946-3/1 од 09.12.2020 година и дадено Позитивно мислење од Комисијата за урбанизам бр.03-2737/8 од 10.12.2020 год.

член 3

Конкретната техничка исправка се однесува на дел од нумеричките параметри кои се дадени за ГП бр..3.13.033, а се однесува на погрешно нанесен параметар за бруто развиена површина, при што произлегуваат и погрешни параметри за коефициентот на искористување на земјиштето кај ГП бр.3.13.033.

Техничка исправка се врши:

- во текстуалениот дел од планска документација, на страна 31, односно посебни услови за ГП бр.3.13.033 и тоа во алинеја 5 - Бруто развиена површина, каде дадената вредност од 428.28m^2 треба да се замени со бројот $856,56\text{m}^2$, потоа во алинеја 7 – Коефициент на искористеност (к), каде дадената вредност од 0.94 треба да се замени со бројот 1,88.

- потоа во нумеричкиот дел од планска документација, на страна 79 – табела 3.2.2. Нумерички показатели на ниво на градежните парцели, во редот за ГП бр.3.13.033 во колоната за бруто развиена површина по спратови $\text{П}_{\text{БРУТО}}/\text{m}^2$, каде дадената вредност од 428.28m^2 треба да се замени со бројот $856,56\text{m}^2$, и колоната за коефициент на искористеност – к, каде дадената вредност од 0.94 треба да се замени со бројот 1,88.

- Направената грешка предизвикува неусогласеност и спротивставеност на параметрите дадени во графичкиот дел, каде градбата е со висина $h=10,2\text{m}$ и спратност од П+2+Пк.

- Во графичките прилози од планска документација лист бр.3 “План на површини за градење” и лист бр.8 “Синтезен план” треба да се замени корегираната табела за нумерички показатели на ниво на градежните парцели, а која се однесува на исправката на урбанистичките параметри за бруто развиена површина и коефициент на искористеност (к) за ГП бр.3.13.033.

Член 4

Техничката исправка е составен дел на Детален урбанистичкиот план.

Член 5

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 09-3157/19
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН СО ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП, ЗА 2021 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план со планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 2021 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-3159/19
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник

на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 25.12.2020, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансискиот план со планирани инвестиции на ЈП за ПУП
Прилеп, за 2021 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план со планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 2021 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3157/20
25.12.2020година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП-
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани активности во 2021 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-3159/20
25.12.2020година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15и 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 25.12.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани активности во 2021 година

член 1

Се усвојува Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани активности во 2021 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3157/21
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА 2021 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2021 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-3159/21
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а в.в. со член 88 од Законот за административни службеници ("Службен Весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 48/15, 154,15,5/16,142/16 и 11/18), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 25.12.2020 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2021 година

член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2021 година број 02-1155/9 од 21.12.2020 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3157/22
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА, НА ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на Измената на годишниот план за вработување во 2021 година, на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-3159/22
25.12.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/18 и 143/19) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 25.12.2020 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Измената на годишниот план за вработување во 2021 година,

на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп

член 1

Се дава согласност на Измената на годишниот план за вработување во 2021 година, на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, бр.03-300/12 од 23.12.2020 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-3157/23
25.12.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Еленче Ташковска

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп број 16 од 25.12.2020 година

1. Буџет на Општина Прилеп за 2021 година.....**стр.2**
2. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прукеп за 2021 година.....**стр.19**

3. Буџетски Календар на Општина Прилеп за 2021 година.....**стр.27**
4. Одлука за утврдување вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2021 година.....**стр.30**
5. Програма за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија основани од ЕЛС Општина Прилеп за 2021 година.....**стр.31**
6. Програма за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани, за 2021 година.....**стр.33**
7. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум.....**стр.35**
8. Одлука за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на вториот полугодие од 2019 година.....**стр.36**
9. Одлука за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2020 година.....**стр.37**
10. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп, за 2021 година.....**стр.38**
11. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп.....**стр.39**
12. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп.....**стр.40**
13. Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ “Ордан Михајлоски -Оцка” – Прилеп.....**стр.41**
14. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2021 година.....**стр.42**
15. Годишна Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2021 година.....**стр.53**
16. Програма за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп.....**стр.58**
17. Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и условите, начинот и постапката за поставување на урбана опрема.....**стр.65**
18. Одлука за донесување на техничка исправка на ДУП за четврт 3, блок 3.13, Општина Прилеп.....**стр.70**
19. Одлука за усвојување на Финансискиот план со планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 2021 година.....**стр.72**
20. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани активности во 2021 година.....**стр.73**
21. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2021 година.....**стр.74**
22. Одлука за давање согласност на Измената на годишниот план за вработување во 2021 година, на ООУ „Блаже Конески“ - Прилеп.....**стр.75**

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Илија Јованоски -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци